



СЛУЖБА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

завод за заштита на здравјето,
на култура на град
91000 Скопје

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Недел, 5 јуни 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 30 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. фах 226. — Телефони: Централa 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 41756

295.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), и член 5 на Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 мај 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

1. На делегатите кои надоместот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на годишниот одмор за 1981 година во износ од 4.000 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, а кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кого корисникот остварува надомест на личниот доход односно личен доход.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од депот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-5/81-013
27 мај 1981 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател.

Рајко Гаговиќ, с. р.

296.

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ГИ КОРИСТАТ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Сојузните органи, заедници и служби, наведени во чл. 7 и 100 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во

општествена сопственост што тие ги користат (во натамошниот текст: Законот) се должни да водат евиденција за средствата во општествена сопственост во согласност со сојузниот закон и на начин утврден со оваа уредба.

Евиденцијата во смисла на став 1 од овој член ги опфаќа предметите, паричните средства и материјалните права и се води во согласност со Законот.

Евиденцијата на паричните средства и на инвестициите во изградба се води во согласност со Законот за книговодството и други сојузни прописи.

Член 2

Евиденцијата за средствата во општествена сопственост (во натамошниот текст: евиденцијата на средствата) ги содржи: вредноста, техничките податоци, локацијата, намената, изворите на финансирањето и начинот на прибавувањето на средствата.

Член 3

Сојузните органи, заедниците и службите наведени во чл. 7 и 100 од Законот, водат евиденција за состојбата и движењето на оние средства во општествена сопственост што тие ги користат (во натамошниот текст: сојузните органи и служби).

Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи води евиденција за станбените згради, становите, становите за службени потреби и за гаражите (во натамошниот текст: Интересната заедница).

Член 4

Евиденцијата на средствата по видовите опфаќа:

1) недвижни предмети (земјиште, згради, службени простории, станови, гаражи и објекти на општествениот стандард);

2) подвижни предмети (средства на превозот, предмети со уметничка и културна вредност, библиотеки, опрема, ситен инвентар и потрошни материјали);

3) материјални права (право на патент, модел, мостра, жиг, користење на техничка документација и лиценца, имотно-правни овластувања на авторско право и други материјални права).

Член 5

Евиденцијата на средствата по намената ги опфаќа предметите и материјалните права што служат за потребите на сојузните органи, на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, на странски дипломатски и конзуларни претставништва во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за згрижувањето на странски државјани во Социјалистичка Република Југославија, за општествениот стандард и репрезентацијата.

Член 6

Евиденцијата на средствата по изворите на финансирањето се искажува по следните извори: бу-

петот, амортизацијата, фондот на опремата, фондот за заедничка потрошувачка и други извори.

Евиденцијата за средствата според начинот на прибавувањето опфаќа: изградба, купување, подарок, пренос со надомест или без надомест, легати, експропријација и друго.

Член 7

Евиденцијата на средствата се води врз основа на податоците од следните обрасци:

- НЕП-1 Евиденција на недвижности;
- ОСН-1 Евиденција на подвижни предмети — основни средства;
- СИИ-1 Евиденција на ситен инвентар;
- МАП-1 Евиденција на материјалните праба.

Евиденцијата на книги во библиотеке се води според образецот ОСН-1 за целата библиотека по вредноста, а поединечната евиденција на книги во библиотеке на сојузните органи се води по прописите за водење на евиденцијата во јавните библиотеки.

Евиденцијата на потрошниот материјал ги содржи особено следните податоци: број на книговодствениот картон, назив и поблизок опис на потрошниот материјал, податоци за ракувачот (магационерот), единица мера, количество, цена, салдо и konto (од контниот план за општествено-политичката заедница).

Член 8

За подвижните предмети (основни средства и ситен инвентар) што се во употреба, се задолжува лицето кое тие предмети ги користи, а издадениот потрошен материјал се правда со соодветен документ.

Член 9

Ако при пописот се утврди дека некој предмет не е евидентиран или е евидентиран а не му е утврдена вредноста, сојузниот орган, односно службата е должна по комисијски пат да ја утврди набавната и сегашната вредност на тој предмет врз база на текуштата пазарна цена на таков или сличен предмет и да изврши книговодствено евидентирање.

Член 10

Сојузните органи и служби, како и Интересната заедница се должни:

- 1) податоците за предметите и материјалните права врз база на книговодствените исправи да ги внесуваат во соодветните обрасци од оваа уредба;
- 2) автоматската обработка на податоците за недвижностите да му ја доверуваат на Сервисот за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и сојузните организации (во натамошниот текст: Сервисот);
- 3) преку Сервисот или во договор со Сервисот на друг начин по исклучок да вршат автоматска обработка на податоците на подвижните предмети и материјалните права, заради водење на аналитички евиденции.

Сојузните органи и служби, како и Интересната заедница се должни обрасците од став 1 точка 1 на овој член во рок од пет дена од денот во кој е настаната промената да му ги достават на Сервисот заради автоматска обработка.

Член 11

Сервисот, односно друг носител на автоматска обработка на податоците ги врши потребните книжбени во рок од три дена од денот на приемот на податоците.

Сервисот е должен обработените книговодствени податоци во соодветен облик (книговодствен картон, листа со промените на состојбата, пописна листа, пресметка на ревалоризацијата и др.) да му ги достави на сојузниот орган и на службата чишто податоци ги обработил во рок од пет дена од денот на книжењето.

Член 12

Во случај кога сојузните органи и служби, односно Интересната заедница сами вршат автоматска обработка на податоците, должни се на Сервисот да му достават збирни прегледи за основните средства на обрасците:

- ЗОС-1 Збирен преглед за состојбата на основните средства по видовите;
 - ЗОС-2 Збирен преглед за состојбата на основните средства по намената;
 - ЗОС-3 Збирен преглед за состојбата на основните средства по изворите на финансирањето.
- Збирните прегледи од став 1 на овој член му се доставуваат на Сервисот до 31 март на текушната година, со состојбата на ден 31 декември од претходната година.

Збирните податоци од став 1 на овој член Сервисот ги обработува заедно со податоците на другите сојузни органи и служби, за кои тој врши автоматска обработка на податоците, и вкупните прегледи му ги доставува на Сојузниот секретаријат за финансии и на други заинтересирани сојузни органи до 15 април на текушната година.

Член 13

Сервисот е должен збирните податоци за недвижните предмети да им ги достави на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа и на Сојузниот секретаријат за финансии до 31 март на текушната година со состојбата на ден 31 декември од претходната година на обрасците:

- ЗНП-1 Збирен преглед за состојбата на недвижните предмети по видовите;
- ЗНП-2 Збирен преглед за состојбата на недвижните предмети по намената;
- ЗНП-3 Збирен преглед за состојбата на недвижните предмети по изворите на финансирањето.

Член 14

Сервисот е должен да ги изработи и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа да му ги достави до 31 март на текушната година, регистрите на аналитичките податоци за недвижностите со состојбата на ден 31 декември на претходната година, на образецот: РЕГ-1 Регистар на недвижностите по сојузни органи и РЕГ-2 Регистар на недвижностите по локациите.

Сојузните органи и служби кои сами вршат автоматска обработка на податоците и Сервисот, водат регистар на предметите со уметничка и културна вредност на образецот РЕГ-3 Регистар на предмети со уметничка и културна вредност.

Во рокот од став 1 на овој член, Сервисот ги доставува регистрите на образецот РЕГ-3 до сојузните органи и служби за кои врши автоматска обработка на податоците.

Член 15

Обрасците од чл. 7, 12, 13 и 14 на оваа уредба се отпечатени кон оваа уредба и сочинуваат нејзин составен дел.

Член 16

Сојузните органи и служби, односно Интересната заедница, кои не вршат сами автоматска обработка на податоците, се должни до 31 март 1982 година да извршат пополнување на сите обрасци од член 7 на оваа уредба, со состојбата на ден 31 декември 1981 година и да му ги достават на Сервисот заради автоматска обработка.

Сојузните органи и служби кои сами вршат автоматска обработка на податоците се должни до 30 јуни 1982 година да извршат автоматска обра-

ботка на податоците од обрасците наведени во член 7 на оваа уредба, а податоците на обрасците од чл. 12, 13 и 14 на оваа уредба да им ги достават до 31 март 1983 година на надлежните органи со состојбата на ден 31 декември 1982 година.

Член 17

Проект за автоматска обработка на податоците предвидени со оваа уредба ќе состави Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објазувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 202
28 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с.р.

НЕП-1

ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

ВС 10

БРОЈ НА НАЛОГОТ	Датум на пополнувањето

А. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1 Вид на книговодствената промена	
2 Шифра на сојузниот орган кај кого се води евиденцијата за недвижностите	
3 Шифра на видот на недвижноста според намената	
4 Шифра на недвижноста според номенклатурата	
5 Број на книговодствениот картон	
6 Назив и поблизок опис на недвижноста	

Б. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

ВС 11

7 Држава	
8 Општина	
9 Место	
10 Улица	
11 Број	
12 Влез	
13 Кат	
14 Број на станот-канцеларијата-службената просторија	
15 Број на катастарската парцела	
16 Број на земјишно-книжната влошка	
17 Катастарска општина (К.О.)	

НЕП-1

18 БРОЈ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОКНИЖУВАЊЕТО НА ДРЖАВАТА СФРЈ	
19 ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗГРАДАТА - ОБЈЕКТОТ	
20 ШИФРА НА РАКУВАЧОТ	
21 БРОЈ НА СМЕТКАТА (РЕШЕНИЕТО) НА НАБАВКАТА, ПРЕНОСОТ, ПРОДАЖБАТА, РАСХОДУВАЊЕТО	
22 ДАТУМ НА НАБАВКАТА, ПРЕНОСОТ, ПРОДАЖБАТА, РАСХОДУВАЊЕТО	
23 СТАПКА НА ОТПИСОТ	
24 ГРУПА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА	
25 ЕДИНИЦА МЕРА (m ²)	
26 КОЛИЧЕСТВО (ПОВРШИНА)	
27 НАБАВНА ВРЕДНОСТ (РЕВАЛОРИЗИРАНА)	
28 ВКУПЕН ОТПИС (РЕВАЛОРИЗИРАН)	
29 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ	
30 ИЗНОС НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА НАБАВНАТА ВРЕДНОСТ	
31 ИЗНОС НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОТПИШАНАТА ВРЕДНОСТ	
32 КОНТО (ОД КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА)	
33 НАЧИН НА ПРИБАВУВАЊЕТО	
34 ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕТО	
35 ДА ЛИ НЕДВИЖНОСТА Е ВО УПОТРЕБА ИЛИ НЕ	

КНИГОВОДСТВО

ПОДГОТОВКИ

КОНТРОЛА

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ - ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

БРОЈ НА НАЛОГОТ	Датум на пополнувањето

А. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1	ВИД НА КНИГОВОДСТВЕНАТА ПРОМЕНА	
2	ШИФРА НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН КАЈ КОГО КНИГОВОДСТВЕНО Е ЕВИДЕНТИРАНО ОСНОВНОТО СРЕДСТВО	
3	ШИФРА НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО СПОРЕД НАМЕНАТА	
4	ШИФРА НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО СПОРЕД НОМЕНКЛАТУРАТА	
5	ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ	
6	НАЗИВ И ПОБЛИЗОК ОПИС НА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО	

Б. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

BC

2	1
---	---

7 ДРЖАВА	□ □ □ □
8 ОПШТИНА	□ □ □ □
9 МЕСТО	□ □ □ □
10 УЛИЦА	□ □ □ □
11 БРОЈ	□ □ □ □ □
12 ВЛЕЗ	□ □
13 КАТ	□ □
14 БРОЈ НА СТАНОТ - КАНЦЕЛАРИЈАТА - СЛУЖБЕНАТА ПРО- СТОРИЈА КАДЕ ШТО СЕ НАОГА ОСНОВНОТО СРЕДСТВО	□ □ □ □ □
15 ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО	□
16 ШИФРА НА РАКУВАЧОТ	□ □ □ □
17 ШИФРА НА ЗАДОЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	□ □ □ □

ОСН-1

18 ШИФРА НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН ВО КОЈ Е ВРАБОТЕНО ЗАДОЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
19 БРОЈ НА СМЕТКАТА НА НАБАВКАТА, ПРЕНОСОТ, ПРОДАЖБАТА, РАСХОДУВАЊЕТО И ДР	
20 ДАТУМ НА НАБАВКАТА, ПРЕНОСОТ, ПРОДАЖБАТА, РАСХОДУВАЊЕТО	
21 ПОТЕКЛО	
22 СТАПКА НА ОТПИСОТ	
23 ГРУПА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА	
24 ЕДИНИЦА МЕРА	
25 КОЛИЧЕСТВО	
26 НАБАВНА ВРЕДНОСТ (РЕВАЛОРИЗИРАНА)	
27 ВКУПЕН ОТПИС (РЕВАЛОРИЗИРАН)	
28 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ	
29 ИЗНОС НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА НАБАВНАТА ВРЕДНОСТ	
30 ИЗНОС НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОТПИШАНАТА ВРЕДНОСТ	
31 КОНТО (ОД КОНТИНОТ ПЛАН НА ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА)	
32 НАЧИН НА ПРИБАВУВАЊЕТО	
33 ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕТО	
34 ДАЛИ ОСНОВНОТО СРЕДСТВО Е ВО УПОТРЕБА	

КНИГОВОДСТВО

ПОДГОТОВКИ

КОНТРОЛА

СИН - 1

БРОЈ НА НАЛОГОТ	Датум на поподнувањето

11

111

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

[illegible]

BC	3	1
----	---	---

1 1 1 1

.....

1 1 1 1 1 1 1

11

1 1 1 1 1

1111

СИН-1

13	ЕДИНИЦА МЕРА	
14	КОЛИЧЕСТВО	
15	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	
16	ВКУПЕН ОТПИС	
17	СЕГАШНА ВРЕДНОСТ	
18	КОНТО (ОД КОНТНИОТ ПЛАН НА ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА)	
19	НАЧИН НА ПРИБАВУВАЊЕТО	
20	ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕТО	
21	ДАЛИ СИТНИОТ ИНВЕНТАР Е ВО УПОТРЕБА ИЛИ НЕ	

	КНИГОВОДСТВО	ПОДГОТОВКИ	КОНТРОЛЯ

МАП - 1

БРОЈ НА НАЛОГОТ	Датум на пополнувањето

11 СТАПКА НА ОТПИСОТ

МАП-1

12 НАБАВНА (ПРОЦЕНЕТА) ВРЕДНОСТ	
13 ВКУПЕН ОТПИС	
14 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ	
15 ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕТО	
16 КОНТО (ОД КОНТНИОТ ПЛАН НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА)	

	КНИГОВОДСТВО	ПОДГОТОВКИ	КОНТРОЛА

30С-1

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВИТЕ
НА ДЕН _____

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Вид на основното средство (подвижниот предмет)	Количество	Износ			Структура (%)
			Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7

А. Средства за превоз

- 1 Патнички автомобили
- 2 Товарни автомобили
- 3 Автобуси
- 4 Воздухоплови
- 5 Пловни објекти
- 6 Друго
- 7 Вкупно А (1+2+3+4+5+6):

Б. Предмети со уметничка
и културна вредност

- 8 Слики
- 9 Скулптури
- 10 Таписерии
- 11 Теписи
- 12 Повелби
- 13 Библиографски примероци на книги
- 14 Друго
- 15 Вкупно Б (8+9+10+11+12+13+14):

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

В. Опрема

- 16 Средства за автоматска обработка на податоци
- 17 Електронски уреди (освен средствата за врски)
- 18 Средства за врски и комуникации
- 19 Електрични уреди
- 20 Лабораториска опрема
- 21 Канцелариски мебел
- 22 Библиотеки
- 23 Друга опрема
- 24 Вкупно В (16+17+18+19+20+21+22+23):

ВКУПНО (А+В+В) за сојузниот орган:

300-2

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

**ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПО НАМЕНАТА
НА ДЕН _____**

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Назив на основното средство (на подвижниот предмет)	Количество	Износ			Структура (%)
			Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7

А. Средства за превоз

- 1 За потребите на сојузните органи
- 2 За потребите на репрезентацијата во СФРЈ
- 3 За потребите на југословенските дипломатско-конзуларни претставништва во странство
- 4 Вкупно А (1+2+3):

Б. Предмети со уметничка и културна вредност

- 5 Во СФРЈ
- 6 Во странство на кои СФРЈ има право на сопственост
- 7 Вкупно Б (5+6):

В. Опрема

И. Средства за автоматска обработка на податоци

- 9 Во СФРЈ
- 10 Во странство на кои СФРЈ има право на сопственост
- 11 Вкупно И (9+10):

II. Електронски уреди (освен средства за врски)

- 12 Во СФРЈ
- 13 Во странство
- 14 Вкупно II (12+13):

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

III. Средства за врска и комуникации

- 15 Во СФРЈ
16 Во странство
17 Вкупно III (15+16):

IV. Електрични уреди

- 18 Во СФРЈ
19 Во странство
20 Вкупно IV (18+19):

V. Лабораториска опрема

- 21 Во СФРЈ
22 Во странство
23 Вкупно V (21+22):

VI. Канцелариски мебел

- 24 Во СФРЈ
25 Во странство
26 Вкупно VI (24+25):

VII. Библиотеки

- 27 Во СФРЈ
28 Во странство
29 Вкупно VII (27+28):

VIII. Друга опрема

- 30 Во СФРЈ
31 Во странство
32 Вкупно VIII (30+31):
33 Вкупно B (I-VIII):

ВКУПНО (A+B+V) за сојузниот орган:

30С-3

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ДЕН _____

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Извор на финансирањето на основните средства	Количество	Износ			Структура (%)
			Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7

A. Средства за превоз

- 1 Буџетски средства
2 Средства на амортизацијата
3 Средства на фондот на опремата
4 По основа на подароци
5 По основа на пренос без надомест
6 Вкупно A (1+2+3+4+5):

1	2	3	4	5	6	7
Б. Предмети со уметничка и културна вредност						
7	Буџетски средства					
8	Средства на амортизацијата					
9	Средства на фондот на опремата					
10	По основа на подароци					
11	По основа на пренос без надомест					
12	Вкупно Б (7+8+9+10+11):					
В. Опрема						
13	Буџетски средства					
14	Средства на амортизацијата					
15	Средства на фондот на опремата					
16	По основа на подароци					
17	По основа на пренос без надомест					
18	Вкупно В (13+14+15+16+17):					
ВКУПНО (А+Б+В) за сојузниот орган:						

ЗНП-1

**ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД
ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО ВИДОВИТЕ
НА ДЕН _____**

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Вид на недвижноста	Количество		Износ			Структура (%)
		број	m ²	Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8

А. Земјиште

- 1 Земјиште градежно
- 2 Земјиште друго
- 3 Вкупно А (1+2)

Б. Службени згради

- 4 Службени згради
- 5 Делови на згради и простории
- 6 Вкупно Б (4+5)

В. Станбени згради

- 7 Станбени згради
- 8 Станови
- 9 Гаражи
- 10 Вкупно В (7+8+9)

Г. Објекти на општествениот стандард

- 11 Ресторани
- 12 Кујни
- 13 Бифиња
- 14 Одморалишта
- 15 Кампови
- 16 Спортски и др. објекти
- 17 Вкупно Г (11+12+13+14+15+16)

ВКУПНО (А+Б+В+Г) за сојузниот орган:

ЗНП-2

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО НАМЕНАТА
НА ДЕН _____

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Намена на недвижноста	Количество		Износ			Структура (%)
		број	m ²	Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8

А. Земјиште градежно и друго

- 1 За потребите на сојузните органи
- 2 За посебни намени (за потребите за згрижување на странски државјани во СФРЈ)
- 3 За потребите на репрезентација во СФРЈ
- 4 Земјиште во странство на кое СФРЈ има право на располагање
- 5 Други земјишта
- 6 Вкупно А (1+2+3+4+5):

Б. Службени згради

- 7 За потребите на сојузните органи во СФРЈ
- 8 За потребите на дипломатско-конзуларните претставништва во СФРЈ
- 9 За посебни намени (за потребите за згрижување на странски државјани во СФРЈ)
- 10 За потребите на репрезентација во СФРЈ
- 11 За потребите на југословенските дипломатско-конзуларни претставништва во странство
- 12 Вкупно Б (7+8+9+10+11):

В. Станбени згради, станови и гаражи

- 13 За потребите на функционерите, овластените функционери, раководните работници и на работниците во сојузните органи
- 14 Станови за службени потреби во СФРЈ
- 15 За потребите на странски дипломатско-конзуларни претставништва во СФРЈ
- 16 За потребите за згрижување на странски државјани во СФРЈ
- 17 Резиденции и станбени згради во СФРЈ за потребите на репрезентација на сојузните органи
- 18 Станбени згради, станови и гаражи во странство на кои СФРЈ има право на располагање
- 19 Вкупно В (13+14+15+16+17+18):

Г. Објекти на општествениот стандард

- 20 Ресторани
- 21 Куќи
- 22 Библија
- 23 Одморалишта
- 24 Кампови
- 25 Спортски објекти
- 26 Други објекти
- 27 Вкупно Г (20+21+22+23+24+25+26):

ВКУПНО (А+Б+В+Г) за сојузниот орган:

ЗНП-3

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

ЗА СОСТОЈБАТА НА НЕДВИЖНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ДЕН

НАЗИВ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН:

Реден број	Извор на финансирањето на недвижностите	Количество		Износ			Структура (%)
		број	m ²	Набавна вредност	Вкупен отпис	Сегашна вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8

А. Земјиште

- 1 Од буџетските средства
- 2 Од средствата на амортизацијата
- 3 Од средствата на фондот на опремата
- 4 Од средствата на фондот за заедничка потрошувачка
- 5 По основа на подароци
- 6 По основа на пренос без надомест
- 7 Вкупно А (1+2+3+4+5+6):

Б. Службени згради

- 8 Од буџетот на федерацијата
- 9 Од средствата на амортизацијата
- 10 Од средствата на фондот на опремата
- 11 По основа на подароци
- 12 По основа на пренос без надомест
- 13 Вкупно Б (8+9+10+11+12):

В. Станбени згради, станови и гаражи

- 14 Од буџетските средства
- 15 Од средствата на амортизацијата
- 16 Од средствата на фондот за заедничка потрошувачка
- 17 Од средствата на солидарноста
- 18 По основа на подароци
- 19 По основа на пренос без надомест
- 20 Вкупно В (14+15+16+17+18+19):

Г. Објекти на општествениот стандард

- 21 Од буџетските средства
- 22 Од средствата на амортизацијата
- 23 Од средствата на фондот за заедничка потрошувачка
- 24 По основа на подароци
- 25 По основа на пренос без надомест
- Вкупно Г (21+22+23+24+25):

ВКУПНО (А+Б+В+Г) за сојузниот орган:

РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ПО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Шифра на сојузниот орган: _____

Реден број: _____

Врска со регистарот 2: _____

РЕГ-1

- 5 Држава
- 6 Република
- 7 Општина
- 8 Место
- 9 Улица
- 10 Број
- 11 Кат
- 12 Број на станот-канцеларијата-службената просторија
- 13 Број на катастарската парцела
- 14 Број на земјишно-книжната влошка
- 15 Катастарска општина
- 16 Број на решението за прокнижување
- 17 Датум на набавката (преносот)
- 18 Набавна (валоризирана-вредност) на ден _____
- 19 Податоци за користењето на зградата во која се

1 Назив на сојузниот орган

2 Вид на недвижноста по намената

3 Површина на недвижноста (во m²)

4 Назив и поблизок опис на недвижноста

наоѓа евидентираната недвижност (само за станови, службени простории, гаражи и др.)

20 Број на предмети во Сојузниот секретаријат за правосудство

РЕГ-2

РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ПО ЛОКАЦИИТЕ

Реден број —————

Врска со регистарот 1 —————

- 1 Држава
- 2 Република
- 3 Општина
- 4 Место
- 5 Улица
- 6 Број
- 7 Влез
- 8 Кат
- 9 Број на станот-канцеларијата-службената просторија
- 10 Вид на недвижноста по намената
- 11 Површина на недвижноста (во m²)
- 12 Назив и поблизок опис на недвижноста
- 13 Број на катастарската парцела
- 14 Број на земјишно-книжната влошка
- 15 Катастарска општина
- 16 Назв на сојузниот орган кому недвижноста му е доверена на користење
- 17 Број на решението за вкнижување
- 18 Датум на набавката (преносот)
- 19 Набавната (валоризираната) вредност на ден —————
- 20 Податоци за користењето на зградата во која се наоѓа евидентираната недвижност (само за станите, службените простории, гаражите и др.)
- 21 Број на предметите во Сојузниот секретаријат за правосудство

РЕГ-3

РЕГИСТАР НА ПРЕДМЕТИТЕ СО УМЕТНИЧКА И КУЛТУРНА ВРЕДНОСТ

Реден број —————

- 1 Назив на сојузниот орган
- 2 Вид на предметот
- 3 Назив и поблизок опис на предметот
- 4 Држава
- 5 Република
- 6 Општина
- 7 Место
- 8 Улица
- 9 Број
- 10 Влез
- 11 Кат
- 12 Број на станот-канцеларијата-службената просторија
- 13 Начин на прибавувањето
- 14 Датум на набавката-преносот-на подарокот
- 15 Набавната (проценета) вредност на ден —————
- 16 Презиме и име на ракувачот (на задолженото лице)

297.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)

1. Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) ја продолжува работата како советодавно тело на Сојузниот извршен совет под истиот назив, со делокругот, властувањата и одговорностите што се утврдени со оваа одлука.

2. Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) — (во натамошниот текст: Комисијата), ги врши следните работи:

1) ги разгледува прашањата што се однесуваат на остварувањето на меѓународната соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) — (во натамошниот текст: UNESCO), по прашањата со кои се занимава таа организација во областа на образованието, науката, културата и информациите, и за тоа му дава мислења на Сојузниот извршен совет; ги разгледува и му дава мислења на Сојузниот извршен совет за прашањата што се однесуваат на акциите и проектите на UNESCO во кои треба да учествува Социјалистичка Федеративна Република Југославија; му дава мислења на Сојузниот извршен совет за предлозите на ставовите на југословенските делегации и за составот на тие делегации на собирите на UNESCO или на собирите што таа ги организира.

Комисијата подготвува материјали по прашањата од став 1 на оваа одредба во согласност со програмата за работа на Сојузниот извршен совет и на негово барање;

2) ги разгледува прашањата од областа на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и учествува во подготвувањето на ставови во врска со склучувањето и извршувањето на меѓународни договори за прашањата од областите за кои се основани сојузни органи на управата и сојузни организации, и за тоа им дава мислења на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации, на нивно барање;

3) врши преку Сојузниот секретаријат за надворешни работи и Постојаната мисија на СФРЈ при UNESCO размена на информативни материјали со UNESCO; присобира други материјали заради користење на меѓународни искуства и знаења во областа на образованието, науката, културата и информирањето до кои е дошло преку активностите на UNESCO и ја запознава, на соодветен начин, југословенската јавност со целите и акциите на UNESCO.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка, Комисијата соработува со соодветни сојузни и други органи, организации и заедници.

3. Комисијата ја претставуваат претседателот и 32 члена.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет именува, на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, по два члена на Комисијата од редот на заинтересираните републички и покраински органи и организации и по еден член од редот на организациите на здружен труд и други организации и заедници од областа на образованието, науката, културата и информирањето и од редот на претставниците на заинтересираните сојузни органи и сојузни организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани.

4. Комисијата донесува деловник за својата работа.

5. Административните и други работи за потребите на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

6. Средства за работа на Комисијата се обезбедуваат во претсметката на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 206

7 мај 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

298.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF)

1. Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на обединетите нации за помош на децата (UNICEF) ја продолжува работата како советодавно тело на Сојузниот извршен совет под истиот назив, со делокругот, овластувањата и одговорностите што се утврдени со оваа одлука.

2. Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на обединетите нации за помош на децата (UNICEF) — (во натамошниот текст: Комисијата) ги врши следните работи:

1) ги разгледува прашањата што се однесуваат на остварувањето на меѓународната соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) — (во ната-

мошниот текст: UNESCO) по прашањата со кои се занимава таа организација и за тоа му дава мислења на Сојузниот извршен совет; разгледува и му дава мислења на Сојузниот извршен совет за прашањата што се однесуваат на акциите и проектите на UNICEF во кои треба да учествува Социјалистичка Федеративна Република Југославија; му дава мислења на Сојузниот извршен совет за предлогот на ставовите на југословенските делегации и за составот на тие делегации на собирите на UNICEF и на неговите тела.

Комисијата подготвува материјали по прашањата од став 1 на оваа одредба во согласност со програмата за работа на Сојузниот извршен совет и на негово барање;

2) ги разгледува прашањата од областа на соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и UNICEF и учествува во подготвувањето на ставови во врска со склучувањето и извршувањето на меѓународни договори за прашањата од областите за кои се основани сојузни органи на управата и сојузни организации, и за тоа им дава мислења на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и на сојузните организации, на нивно барање;

3) врши размена на информативни материјали со UNICEF; прибира други материјали заради користење на меѓународните искуства и знаења од областа на давањето помош на децата до кои се дошло преку активностите на UNICEF и ја запознава, на соодветен начин, југословенската јавност со целите и акциите на UNICEF.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Комисијата соработува со соодветни сојузни и други органи, организации и заедници.

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 14 членови.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет именува на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, по еден член на Комисијата од редот на заинтересираните републички и покраински органи и организации, на организациите на здружен труд и на други научно-истражувачки и образовни организации и заедници и од редот на претставниците на заинтересираните сојузни органи и организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани.

4. Комисијата донесува деловник за својата работа.

5. Административните и други работи за потребите на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

6. Средства за работата на Комисијата се обезбедуваат во претсметката на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 208

7 мај 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

299.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO)

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79) во точка 1 став 2 се брише.

2. Во точка 2 став 1 се заменува со нови ст. 1 и 2, кои гласат:

„Комисијата ги разгледува прашањата и му дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска со: соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Организацијата FAO; учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во акциите и проектите за соработка со Организацијата FAO; учеството на југословенските делегации на собирите на Организацијата FAO или на собирите што таа ги организира; и склучувањето и извршувањето на меѓународни договори во областа на исхраната и земјоделството.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Комисијата соработува со соодветни сојузни и други органи и организации и заедници.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4

3. Точка 3 се менува и гласи:

„3. Комисијата ја сочинуваат претседател и 14 члена.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет, на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, именува по еден член на Комисијата од редот на заинтересираните републички и покраински органи и организации, организации на здружен труд и други организации и заедници од областа на исхраната и земјоделството и од редот на претставниците на заинтересираните сојузни органи и организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат повторно да бидат именувани.“

4. Точка 5 се менува и гласи:

„5. Административните работи за потребите на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.“

5. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот комитет за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет“.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Е. п. бр. 211

7 мај 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Станковиќ, с. р.

300.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Југословенската комисија за соработка со Меѓународните здравствени организации ја продолжува работата како советодавно тело на Сојузниот извршен совет под називот: „Југословенска комисија за соработка со Светската здравствена организација“ (во натамошниот текст: Комисијата), со делокругот, овластувањата и одговорностите што се утврдени со оваа одлука.

2. Комисијата ги разгледува прашањата и му дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска со: соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Светската здравствена организација — специјализирана агенција на Организацијата на обединетите нации, како и со други меѓународни здравствени организации; со учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во одделни акции и проекти на соработка со Светската здравствена организација и со други меѓународни здравствени организации; со учеството на југословенските делегации на собирите што ги организира Светската здравствена организација и други меѓународни здравствени организации; и со склучувањето и извршувањето на меѓународни договори во областа на здравството.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Комисијата соработува со соодветни сојузни и други органи, организации и заедници.

3. Комисијата ја сочинуваат претседателот и 14 членови.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет именува, на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, по еден член на Комисијата од редот на заинтересираните републички и покраински органи и организации, на организациите на здружен труд и на други организации и заедници од областа на здравството и од редот на претставниците на заинтересираните сојузни органи и организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани.

4. Комисијата донесува деловник за својата работа.

5. Административните работи за потребите на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

6. Средства за работата на Комисијата се обезбедуваат во претсметката на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 207
7 мај 1981 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

301.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78). Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79) во точка 1 ставот 2 се брише.

2. Во точка 2 ставот 1 се заменува со нови ст. 1 и 2, кои гласат:

„Комисијата ги разгледува прашањата и му дава мислења на Сојузниот извршен совет во врска со: соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Меѓувладината поморска консултативна организација (INCO); учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во одделни акции и проекти за соработка со Меѓувладината поморска консултативна организација; учеството на југословенските делегации на собири-те на Меѓувладината поморска консултативна организација или на собираите што таа ги организира; и склучувањето и извршувањето на меѓународни договори во областа на заштитата од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка, Комисијата соработува со соодветни сојузни и други органи, организации и заедници.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

3. Точка 3 се менува и гласи:

„Комисијата ја сочинуваат претседател и 21 член.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет, на предлог од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, именува по еден член на Комисијата од редот на заинтересираните републички и покраински органи и организации, организации на здружен труд и други организации и заедници од областа на поморството и внатрешната пловидба, индустријата на нафта и бродоградбата и хидрометеоролошката служба, и од редот на претставниците на заинтересираните сојузни органи и организации.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат да бидат повторно именувани.“

4. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Административните работи за потребите на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.“

5. Во точка 5 зборовите: „Сојузниот комитет за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет.“

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Е. п. бр. 212
7 мај 1981 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

302.

Врз основа на член 64 став 1 точка 1, во врска со член 59 став 2 од Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ НАПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТА ЗА СТРАНСКИТЕ ВОЗИЛА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПАТИШТАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Враќањето на повеќе наплатениот надомест за патишта за странските возила што ги користат патиштата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: враќање на надоместот) се врши по барање на странски превозник.

Барањето за враќање на надоместот се поднесува до Сојузниот комитет за сообраќај и врски заради донесување на решение за враќање на надоместот.

Барањето за враќање на надоместот може да се поднесе во рок од шест месеци од денот на плаќањето на пресметаниот надомест.

2. Решение за враќање на надоместот донесува Сојузниот комитет за сообраќај и врски и го доставува до надлежната служба на општественото книговодство.

Решението за враќање на надоместот, што го донесува Сојузниот комитет за сообраќај и врски, е конечно.

3. Во решението за враќање на надоместот, покрај износот што се враќа, Сојузниот комитет за сообраќај и врски ја означува и надлежната служба на општественото книговодство која ќе го изврши враќањето на повеќе наплатениот надомест, како и бројот на сметката на превозникот кај југословенската банка на која ќе се дозначи соодветниот износ.

4. Надлежната служба на општественото книговодство, врз основа на решението за враќање на надоместот, ќе изврши враќање на повеќе наплатениот надомест од соодветната сметка за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови и на самоуправните интересни заедници.

5. Враќањето на надоместот се врши на товар на корисникот на средствата остварени од надоместот за патишта за странските возила, на начинот и по постапката што се утврдени за распределба на средства остварени од надоместот за патишта за странските возила.

6. Динарите вратени од повеќе наплатените надомести странскиот превозник може да ги користи само за плаќање на надоместот за патишта, како и за плаќање на трошоците за други патувања и на трошоците за престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила на 20 јуни 1981 година.

Е. п. бр. 213
21 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

303.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ ЗА 1981 ГОДИНА

1. Претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“, што го издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на јазиците на народите на Југославија и на албанската и унгарската народност за 1981 година изнесува 1.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 209
28 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

304.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМОТОТ И ЛИЦАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ОСИГУРАТ КАЈ СТРАНСКИ ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за определување на имотот и лицата што можат да се осигурат кај странски осигурителни организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77) во точка 2 став 1 записката по зборовите: „осигурителните организации“ и текстот до крајот се бришат.

Став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, стоките што се извезуваат можат да се осигурат кај странски осигурителни организации, под услов од тоа да зависи остварувањето на извозот на

југословенски стоки и да постои економска оправданост за таквото осигурување, а врз основа на одлука на органот на управување на организацијата на здружен труд.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 210
28 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

305.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во соработка со надлежните републики и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Банките можат за одржување на дневната ликвидност да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на републиките, односно кај народните банки на автономните покраини, до височината и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Кредит според оваа одлука банката може да користи привремено, а најдолго 15 работни денови во месецот, и тоа:

1) врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија — до износот на номиналната вредност на тие записи;

2) врз основа на обврзниците на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 48/76), врз основа на кои банките им дале кредит на организациите на здружен труд за намените од тој закон — до височината од 25% од износот на дадените кредити;

3) врз основа на обврзниците на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 62/77) — до височината од 25% од номиналната вредност на тие обврзници;

4) врз основа на обврзниците на републиките и автономните покраини, како и на обврзниците за кои републиките, односно автономните покраини презеле обврска да ги амортизираат или да ја гарантираат нивната исплата — до височината од 25% од номиналниот износ на обврзниците што втасуваат во рок до 6 месеци од денот на користењето на кредитот.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, банката може кредит за одржување на дневната ликвидност да користи во траење од 20 работни денови во месецот, врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија што не влегуваат во минималната ликвидност на банката пропишана со Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77, 19/78 и 12/81).

Банките што им даваат кредити на организациите на здружен труд на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора што претпеле штета од земјотресот во април 1979 година можат кредитот за одржување на дневната ликвидност да го користат до 20 работни дена во месецот, и тоа врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија — до височината од 100% од номиналната вредност на тие записи, а врз основа на обврзниците од одредбите под 2 до 4 на став 1 од оваа точка — до височината утврдена во тие одредби.

3. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката може да го користи заради намирување на своите обврски ако за намирувањето на тие обврски нема средства на жиро-сметката, па поради тоа ги користи средствата на резервниот фонд, односно средствата на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија.

Како доказ дека банката користи средства на резервниот фонд, односно средства на задолжителната резерва служат податоците што народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ги добива од Службата на општественото книговодство во смисла на член 86 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78 и 35/80), како и фото-копијата од налогот на банката за користење на средствата на резервниот фонд во смисла на точка 4 став 1 од Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/81).

Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може да го користи под услов:

1) во периодот од изминатите 30 дена да немала втасани а неамируени обврски по кредитот за ликвидност, односно на денот на користењето на тој кредит да немала втасани а невратени отплати по кој вид кредит од примарната емисија, што народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина го утврдува врз основа на своите евиденции;

2) во изминатите 10 дена уредно да ги враќала користените средства на минималниот износ на посебната резерва на ликвидност, задолжителната резерва и на резервниот фонд, за што банката ѝ поднесува потврда на Службата на општественото книговодство.

За време на користење на кредитите за одржување на дневната ликвидност банката не може да ги пушта кредитите и другите класмани во оптек.

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука банката може да го користи непрекинато, или со прекини до вкупно 15 работни дена, односно 20 работни дена во месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката ѝ се пренесени средствата на нејзина жиро-сметка, а денот кога банката го враќа кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата ѝ се пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден работен ден. За работен ден се смета и сабота.

5. Како банка, во смисла на оваа одлука се смета основна банка и здружена банка основана во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78, 20/79, 32/79, 6/80, 27/80, 43/80 и 27/81).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 204
2 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

306.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката или друга финансиска организација (во натамошниот текст: банката) што на својата сметка за функционално работење кај Службата на општественото книговодство нема доволно средства за намирување на своите обврски, користи средства од резервниот фонд за одржување на својата дневна ликвидност издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на начинот и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Средствата на резервниот фонд банката ги користи за намирување на своите обврски, ако средствата на нејзината сметка за функционално работење (во натамошниот текст: жиро-сметката), по завршената дневна обработка во платниот промет не се доволни за покритие на сите нејзини обврски опфатени со таа обработка.

Користењето на средствата од резервниот фонд, во смисла на став 1 од оваа точка, банката го врши пред користењето на средствата од нејзината задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија и на тој начин што налог за пренос на средствата од посебната сметка на резервниот фонд на банката на нејзината жиро-сметка издава Службата на општественото книговодство на начинот предвиден во член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78 и 35/80).

За користењето на средствата од резервниот фонд во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, Службата на општественото книговодство ја известува народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина.

3. Средствата на резервниот фонд користени во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката е должна да ги врати на посебна сметка на тие средства од првиот прилив на средствата на нејзината жиро-сметка, и тоа по намирувањето на своите обврски за враќање на средствата на задолжителната резерва, ако и тие средства ги користела за одржување на својата дневна ликвидност.

Ако банката веднаш не издаде налог за поврат на средствата користени во смисла на точка 2 од оваа одлука, за поврат на тие средства налог издава Службата на општественото книговодство, во смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

4. Банката може да користи средства од резервниот фонд и во текот на денот, пред завршувањето на дневната обработка во платниот промет, ако на

својата жиро-сметка нема доволно средства за извршување на налогот во смисла на член 82 ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото книговодство

Средствата на резервниот фонд од став 1 на оваа точка банката не може да ги користи за пуштање на кредити и други пласмани во оптек.

Средствата на резервниот фонд банката може да ги користи во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, под услов.

1) на денот на издавањето на налогот за користење на средствата на резервниот фонд да нема втасани а ненамирани обврски по кредити од примарната емисија, за што банката, со налогот за користење на средствата на резервниот фонд, поднесува потврда од народната банка на републиката, односно од народната банка на автономната покраина;

2) на денот на издавањето на налогот за користење на средствата од резервниот фонд да нема втасани а ненамирани обврски за враќање на користените средства од посебната резерва на ликвидноста и од задолжителната резерва, како и во изминатите десет дена уредно да ги враќала користените средства од тие извори, што Службата на општественото книговодство го утврдува врз основа на своите евиденции.

Не се смета дека банката има втасани а ненамирани обврски во смисла на став 3 од оваа точка ако средствата на резервниот фонд ги користи заради намиравање на обврските, за што, со налогот за користење на средствата од резервниот фонд, истовремено поднесува и налог за враќање на тие обврски.

Во случај на користење на средствата, во смисла на ст. 1 до 4 на оваа точка, банката и поднесува на Службата на општественото книговодство налог за пренос на средствата од својата посебна сметка на средствата на резервниот фонд — на своја жиро-сметка.

За користењето на средствата од резервниот фонд, во смисла на одредбата од оваа точка, банката е должна да ја извести народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, сообразно со постапката што е предвидена во случај на користењето на средства од резервниот фонд во смисла на член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство.

5: Средствата на резервниот фонд користени во смисла на точка 4 од оваа одлука банката е должна да ги врати во согласност со одредбите на точка 3 став 1 од оваа одлука.

Ако банката на својата жиро-сметка не оствари прилив заради враќање на користените средства од резервниот фонд, користењето на тие средства, во смисла на точка 4 од оваа одлука, не може да трае непрекинато подлого од 15 дена.

6. Како банка, во смисла на оваа одлука, се смета основна банка и здружена банка основана во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

307.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банките и другите финансиски организации се должни да ги исполнуваат следните минимални општи услови на кредитната способност:

1) своето парично, кредитно и девизно работење да го вршат во согласност со Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), со Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и со други сојузни закони со кои е регулирано тоа работење;

2) својата деловна политика да ја усогласуваат со утврдената заедничка емисиона, парична и девизна политика и со заедничките основи на кредитната политика и да се придржуваат кон прописите и мерките за спроведување на заедничката емисиона, парична и девизна политика и кон заедничките основи на кредитната политика;

3) да го одржуваат пропишаниот минимум на ликвидните средства, како и пропишаната структура на пласманите според роковите на втасаноста;

4) уредно да ги намираваат своите обврски спрема странство;

5) уредно да ги намираваат своите обврски во Југославија по меници, авали, гаранции, супергаранции и други инструменти за обезбедување на плаќањето;

6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва, како и таа резерва да ја држат, во пропишаната височина, на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство;

7) уредно да ги намираваат своите обврски спрема народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина по кредитите од примарната емисија што ги користат кај неа, и динарските девизните обврски спрема народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со своето девизно работење;

8) да имаат ажурно и уредно книговодство;

9) уредно да доставуваат итвештаи и податоци што ги бара од нив народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија во врска со извршувањето на своите задачи.

10) да го усогласуваат обемот и динамиката на порастот на своите пласмани според рамките на утврдените мерки на монетарно-кредитната политика и другите акти со кои се спроведува таа политика;

11) средствата на својот резервен фонд, задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста и кредитите за одржување на дневната ликвидност да ги користат и враќаат на начинот и под условите што се утврдени со мерките донесени врз основа на чл. 27, 29, 30, 31 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со тоа што тие средства на за-

Е. п. бр. 203
2 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

должителната резерва да не се користат непрекинатото подолго од пет дена, односно со прекини подолго од осум дена во текот на еден месец.

Банките овластени за работите на платниот промет и за кредитните работи со странство се должни покрај исполнувањето на условите од став 1 на оваа точка, да ја одржуваат пропишаната минимална резерва на ликвидноста за плаќањето во странство.

2. Банката, односно друга финансиска организација се смета, во смисла на оваа одлука, како кредитно неспособна ако не ги исполнува кој и да е од условите од точка 1, на оваа одлука;

3) Како банка, во смисла на оваа одлука, се смета основна банка и здружена банка основана во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

4. Техничко упатство за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 205

2 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

308.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КНИГОВОДСТВЕНИТЕ ИСПРАВИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ЗАСНОВААТ КНИЖЕЊАТА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА, ПОГОНИ И ДРУГИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Организацијата на здружен труд врши книжење за претпријатие и погон, односно за друга работна единица во странство врз основа на уредни и веродостојни книговодствени исправи составени и контролирани во странство на начинот пропишан во чл. 14 до 17 од Законот за книговодството (во натамошниот текст: Законот).

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува, согласно со член 7 од Законот, на претпријатие во странство со учество на сите основачи, односно соосновачи од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што не е поголемо од 50%.

Член 2

Како книговодствени исправи, во смисла на член 1 од овој правилник, се сметаат, покрај оригиналните книговодствени исправи, и копиите, фотокопиите и фотографиите на микро-филмовите на оригиналните книговодствени исправи.

Како книговодствени исправи, во смисла на овој правилник, се сметаат и спецификациите на оригиналните книговодствени исправи (во натамошниот текст: спецификации) и изводите од деловните книги што се водат во странство (во натамошниот текст: изводи од деловните книги) во кој деловните промени се книжени врз основа на оригиналните книговодствени исправи.

Спецификациите и изводите од деловните книги можат да бидат во оригинал, копија, препис, фотокопија и фотографија на микрофилмовите на оригиналните спецификации, односно на оригиналните деловни книги што се водат во странство.

Член 3

Ако книжењето се врши врз основа на спецификации или изводи од деловните книги, тие спецификации и изводи од деловните книги мораат да бидат заверени од лицата што се определени за составување на книговодствените исправи и за контрола на нивната исправност, точност и законитост.

Спецификациите и изводите од деловните книги се составуваат, согласно со чл. 36 и 37 од Законот, за периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно завршната сметка.

Организациите на здружен труд со самоуправен општ акт можат да определат и пократки рокови од роковите од став 2 на овој член.

Спецификациите, односно изводите од деловните книги мораат да ги содржат следните податоци: датум на составување на книговодствената исправа, основ на настанатата деловна промена и износ, а ако деловната промена настанала од однос со друго лице — и името на тоа лице.

Во спецификациите, односно во изводите од деловните книги вредностите се искажуваат во валутата во која е искажана вредноста во оригиналната книговодствена исправа, односно во која се водат деловните книги во странство, иако во деловните книги што се водат, во согласност со одредбите од Законот, вредностите се искажуваат во динари или во валутата на домицилната земја, односно во валутата во која е договорено плаќањето.

Член 4

Кон спецификациите, односно изводите од деловните книги се доставуваат книговодствените исправи утврдени со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд.

Кон спецификациите, односно изводите од деловните книги задолжително се доставуваат книговодствените исправи, ако со пропис на домицилната земја не е забрането изнесување на определени книговодствени исправи, и тоа за:

1) деловните промени што се книжат на контата од класа 0: Основни средства, долгорочни пласмани и средства за посебни намени;

2) краткорочните кредити и други краткорочни пласмани што се книжат на контата од групата конта 15 — Краткорочни пласмани;

3) исплатените лични доходи и други лични примања на работниците од средствата за лични доходи, освен за примања на странските работници;

4) издатоците за репрезентација, реклама и пропаганда и надоместите на трошоците на работниците што се исплатуваат на товар на материјалните трошоци;

5) деловните промени што се книжат на кондтата од класа 9: Извори на средства.

Ако со пропис на домицилната земја е забрането изнесување на определени книговодствени исправи, организацијата на здружен труд прибавува превод на изводот од прописот на домицилната земја со кој е забрането изнесување на тие книговодствени исправи.

Книговодствените исправи внесени во спецификацијата, односно во изводот од деловните книги, што не се доставуваат, организацијата на здружен труд ги чува во странство во согласност со својот самоуправен општ акт.

Член 5

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на банките и другите финансиски организации и на заедниците за осигурување на имот и лица, на заедниците за ризици и заедниците за реосигурување што ги основале банките и други финансиски организации, односно што ги основале осигурителните и реосигурителните организации во странство.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за книговодствените исправи врз основа на кои се засноваат книжењата за претпријатијата и погоните во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/77 и 10/79).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 1-4894/1
18 мај 1981 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Петар Костиќ, с. р.

309.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81) во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/80, 33/80 и 17/81), во член 54 став 22 точка 1 бројот: „150.000“ се заменува со бројот: „100.000“.

Во став 24. во 11. и 13. ред одозгора, бројот: „150.000“ се заменува со бројот: „100.000“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5/5678/1
2 јуни 1981 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Петар Костиќ, с. р.

310.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“ број 10499 од 3 мај 1981 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/581
27 мај 1981 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

311.

Врз основа на член 56 став 4 од Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), во согласност со Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ВО СМЕНИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Во Правилникот за утврдување на критериумите за вршење на работа во смени на железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/81), во член 9 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одморот на возниот персонал од член 2 на овој правилник помеѓу две смени во домицилната единица трае, по правило, двоен број часови поминати на работа во смена, а најмалку 12 часа непрекинато“.

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Бр. 990/2
18 мај 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

312.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРСТВОТО ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1980 ГОДИНА ДО 30 АПРИЛ 1981 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари 1980 година до 30 април 1981 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринарството:

Ред. број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AMPITREX ad us. vet.	Пулвис кутија со 50 шишенца à 25 и 500 mg Кутија со 50 шишенца à 1 и 2 g	Се издава на рецепт	Галеника — Фармацевтско-хемијска индустрија Белград — Земун	3175/1 од 27 VIII 1980 година
2	ANTIDERMAKOTIK ad us. vet.	Емулзија Шишенце à 125 ml	Се издава на рецепт	без Ветеринарски завод — Земун	7035/1-80 од 30 IV 1981 година
3	BIVACYN ad us. vet.	Прашок Пластично шишенце à 50 g	"	Лек — Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	6979/1 од 16 XI 1980 година
4	CALFOSET ad us. vet.	Солуција шишенце à 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	на Крка — Товарна здравил, Ново Место	3578/1 од 27 VI 1980 година
5	CHLORAMPHENICOL 33 ad us. vet.	Пулвис Кесичка à 10, 20, 100 g Кеса à 500, 1000 g	"	Галеника — фармацевтско-хемијска индустрија, Белград — Земун	3177/1 од 27 VI 1980 година
6	CHLORAMTRAL ad us. vet.	Солуција Кутија со 5 шишенца à 20 ml, 5 шишенца à 30 ml	Се издава на рецепт	на Крка — Товарна здравил, Ново Место	3577/1 од 27 VI 1980 година
7	CHRONO GESTR ad us. vet.	Сунѓер за интравлагинална апликација. Кутија со 25 вагинални сунѓери	"	Ветпром — Белград, Werfft-Chemie, Wien, Австрија	7462/1 од 20 XII 1980 година
8	DUPHAFRAL AD'E ad us. vet.	Водена дисперзија, Шишенце à 100 ml	"	Ветеринарски завод, Суботица	7515/1 од 20 XII 1980 година
9	ENTRAFIN ad us. vet.	Пулвис Кутија со кесички à 100 g. Кутија со 50 кесички à 20 g. Кутија à 5 kg	"	Лек — Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	5792/1-79 од 1 VII 1980 година
10	GOLDEN MALRIN liquid ad us. vet.	Течност Лимено шише à 250 g и 1 лит.	Се издава на рецепт	без Ветпром — Белград, Seva — Париз, Франција	3639/1-79 од 1 VII 1980 година

1	2	3	4	5	6
11	GOLDEN MALRIN-S ad us. vet.	Прашок Кутија à 100, 200, 400 g 1, 2, 5, 10 kg	Се издава без рецепт	Ветпром — Белград, Сева — Париз Фран- ција	3638/1-79 од 1 VII 1980 година
12	GRAVIGNOST ^R ad us. vet.	Солуција Шишенце à 50 ml	Се издава на рецепт	Универзал — Бел- град, VEB JenaPharm, Бернбург, D.D.R.	5977/1 од 25 II 1981 година
13	KETAL ad us. vet.	Солуција Шише à 1 lit.	Се издава без рецепт	Ветеринарски завод, Суботица	7516/1 од 20 XII 1980 година
14	KLORAMKINOL ad us. vet.	Желе Туба à 50 g со посебно продол- жение	Се издава на рецепт	Лек — Товарна фар- мацевтских ин кеми- чних izdelkov, Љуб- љана	3793/1-79 од 12 III 1980 година
15	MIX — 10 ad us. vet.	Пулвис Кутија со 50 ке- сички à 20 g. Кутија со 10 ке- сички à 100 g, 4 кутии à 1 kg. Вреќа à 20 kg	"	"	5791/1-79 од 1 VII 1980 година
16	OPTINAZOL ^R ad us. vet.	Маст Туба à 10 и 15 g	Се издава на рецепт	Крка — Товарна зд- равил, Ново Место	3582/1 од 27 VI 1980 година
27	OTONAZOL ^R ad us. vet.	Солуција Шишенце со пи- пета à 10 и 15 ml	"	"	3581/1 од 27 VI 1980 година
18	RABICEL ad us. vet.	Лиофилизира- на факцина Шишенце à 5 и 10 дози	"	Ветеринарски завод Земун	3086/1 од 27 VI 1980 година
19	RINOVET ad us. vet.	Лиофилизира- на вакцина Шишенце à 5 и 10 дози	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод Земун	3172/1 од 27 VI 1980 година
20	RINTAL ^R ad us. vet.	Гранули Пластична ку- тија à 250, 500 g со меричка à 15 g Картонска ку- тија со 10 кеси- чки à 15 g	"	Bauer — Pharma, Ју- гославија — Љубља- на Bauer AG Leverkusen, Сојузна Република Германија	3598/1 од 25 VI 1980 година
21	RINTAL ^R ad us. vet.	Таблети Кутија со 5 × 10 таблети	"	"	3597/1 од 25 VI 1980 година
22	RINTAL ^R plus ad us. vet.	Паста Картонска ку- тија со пласти- чен апликатор	"	"	3596/1 од 25 VI 1980 година

1	2	3	4	5	6
23	STREPTOMYCIN, solutio ad us. vet.	Солуција Шишенце à 100 ml	"	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска, ин- дустрија Белград — Земун	3176/1 од 27 VI 1980 година
24	TIAVET 45% ad us. vet.	Зрна Кутија à 5 и 50 g	"	Плива — Фармацеут- ско-кемис. прехр. коз- метичка индустрија — Загреб	3494/1 од 30 VI 1980 година
25	TIAVET P 2% ad us. vet.	Пулвис Кеса à 1 и 5 kg Врска à 25 kg	Се издава на рецепт	Плива — Фармацеут- ско-кемис. прехр. коз- метичка индустрија — Загреб	3493/1 од 30 VI 1980 година
26	TRIMETOSUL P ad us. vet.	Пулвис Врска à 25 kg	"	"	6201/1-79 од 30 VI 1980 година
27	TRIMETOVET ad us. vet.	Пулвис Кутија à 100 g	"	Ветеринарски завод — Суботица	7517/1 од 20 XII 1980 година
28	VAKCINA AY-VAK ad us. vet.	Лиофилизира- на вакцина. Кутија со 5 × 10 доза + 5 × 10 ml дилуент. Кутија со 5 × 50 доза + 10 × 50 ml дилуент.	"	Плива — Фармац. ке- мис. прехр. козмети- чка индустрија — Загреб	3681/1 од 30 VI 1980 година
29	VARITAN ^R димни таблети ad us. vet.	Таблети Кутија à 10, 30, 50 и 100 таблети	"	Крка — Товарна зд- равил, Ново Место	3580/1 од 27 VI 1980 година
30	VERPANYLR, plus ad us. vet.	Гранулат Кутија со 9 ке- сички à 20 g	"	"	3584/1 од 27 VI 1980 година
31	VERPANYLR, plus ad us. vet.	Паста Пластичен ин- јектор à 40 g	"	"	3583/1 од 27 VI 1980 година
32	VETIMID ad us. vet.	Солуција Кутија со 5 ши- шенца à 20 ml, 5 шишенца à 30 ml	Се издава на рецепт	Крка — Товарна зд- равил, Ново Место	3579/1 од 27 VI 1980 година
33	VILICHOL S ad us. vet.	Прашок Кесичка à 10, 20, 50, 100 и 500 g Кеса à 1 и 5 kg	"	Алкалоид — Хеми- ско-фармацевтско- -козметичка индус- трија, Скопје	2606/1 од 1 VII 1980 година

Бр. 3593/1
20 мај 1981 година
Белград

Заменик претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

313.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦИОНИ БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО КЛАСА НА ТОЧНОСТ 2,5

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за индукциони броила за електрична енергија, со класа на точност 2,5 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77 и 52/78), во член 10 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) броила за приклучок преку мерни трансформатори — до 31 декември 1982 година;“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-4284/1
22 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

314.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА ВИСОКОГРАДБА ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за изградба на објекти на високоградба (во натамошниот текст: објектите) во сеизмички подрачја од VII, VIII и IX степен на сеизмичност според скалата на MCS (Меркали, Цанкани, Зиберг). Условите за изградба на објекти на високоградба во сеизмички подрачја од X степен се утврдуваат врз основа на посебни истражувања, како што тоа се бара за локации на објекти вон од категорија.

Член 2

Согласно со одредбите од овој правилник објектите на високоградба во сеизмички подрачја I (во натамошниот текст: објекти на високоградба) се проектираат така што земјотресите од најсилен интензитет да можат да предизвикаат оштетувања на носечките конструкции, но не смее да дојде до рушење на тие објекти.

Член 3

Симболите употребени во овој правилник ги имаат следните значења:

K_0	— коефициент на категоријата на објектот;
f_{max} (cm)	— максимален хоризонтален наклон на објектот;
H (m)	— височина на објектот од теренот;
G (10 KN)	— вкупна тежина на објектот;
S (10 KN)	— вкупна хоризонтална, односно вертикална сеизмичка сила, односно сила на елементот на конструкцијата;
K	— вкупен сеизмички коефициент за хоризонтален правец;
K_1	— коефициент на сеизмичкиот интензитет;
K_d	— коефициент на динамичноста;
K_p	— коефициент на дуктилитет и придушвање;
T (sec)	— периода на осцилација на основниот тон на објектот;
S_i (10 KN)	— сеизмичка хоризонтална сила во i -ти кат;
G_i (10 KN)	— тежина на i -ти кат;
H_i (m)	— височина на i -ти кат од горниот раб на темелот;
K_v	— вкупен сеизмички коефициент за вертикален правец;
Q_i (10 KN)	— напречна сеизмичка сила во i -ти кат;
$M_{i,1}$ (10 KNm)	— момент торзија во i -ти кат;
e_i (m)	— растојание помеѓу центарот на крутоста и центарот на масата во i -ти кат;
K_e	— коефициент за пресметување на сеизмичките влијанија врз елементите на конструкцијата;
G_e (10 KN)	— тежина на елементите на конструкцијата;
μ (%)	— процент на затегната арматура;
μ_c (%)	— процент на притисната арматура;
σ_e (10^2 Кра)	— просечен напон во елементот на конструкцијата од вертикално оптоварување;
β_A (10 Кра)	— цврстина на призма од бетон;
β_k (10 Кра)	— цврстина на коцка од бетон;
h_i (cm)	— височина на i -ти кат;
Y	— фактор на сигурноста;
d (cm)	— дебелина на сидовите;
σ_{dozv} (10 Кра)	— дозволени главни напрегања на затегнување;
σ_e (10 Кра)	— главни напрегања на затегнување во сидните елементи;
τ_e (10 Кра)	— просечно напрегање на смолкнување во сидниот елемент од сеизмичко дејство;
σ_{grus} (10 Кра)	— главен затегачки напон во сидот при рушење;
K_e	— коефициент на зголемување на ексцентрицитетот;
P (10 KN)	— аксијална сила поради вертикално оптоварување во столбот;
F (cm ²)	— површина на просекот.

II. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТА

Член 4

Објектите на високоградбата се распоредуваат, во смисла на овој правилник, во следните категории:

Категорија на објектот	Вид на објектот	Коефициент на категоријата на објектот K_c
Вон од категорија	Објекти на високоградба во склоп на технолошките решенија на нуклеарни електроцентрали; објекти за транспорт и складирање на запаливи течности и гас; складови на токсични материјали; енергетски објекти со инсталирана моќ над 10 MW; индустриски ојаци; позначајни објекти на врски и телекомуникации, високи згради над 25 ката, како и други објекти на високоградба од чија исправност зависи функционирањето на други техничко-технолошки системи, чии расторојства можат да предизвикаат катастрофални последици, односно да ја причинат големи материјални штети на пошироката општествена заедница	
I категорија	Згради со простории предвидени за поголеми собири на луѓе (биоскопски сали; театри; фискултурни, изложбени и слични сали); факултети; училишта; здравствени објекти; згради на противпожарна служба, објекти на врски што не се распоредени во претходната категорија (ПТТ, РТВ и други); индустриски згради со скапоцена опрема; сите енергетски објекти со инсталирана моќ до 10 MW; згради што содржат предмети од ретка културна и уметничка вредност и други згради во кои се вршат активности од посебен интерес за општествено-политичката заедница.	1,5
II категорија	Станбени згради; хотели; ресторани; јавни згради што не се распоредени во прва категорија; индустриски згради што не се распоредени во прва категорија	1,0
III категорија	Помошно-производствени згради; агротехнички објекти	0,75
IV категорија	Привремени објекти чие рушење не може да го загрози човечкиот живот	

Член 5

Објектите на високоградбата од I категорија што се надвор од сеизмичките подрачја се анализираат, при проектирањето, на оптоварувања со интензитет од VII степен, со коефициент $K_c = 1,0$.

Објектите на високоградба од IV категорија не се пресметуваат на дејство на сеизмички сили.

III. СЕИЗМИЧНОСТ И СЕИЗМИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Член 6

Оцена на сеизмичката опасност за одделни сеизмички подрачја при проектирање на објекти на високоградба се врши според привремената сеизмичка карта на територијата на СФРЈ, составена врз основа на податоци за земјотресите што се случиле.

Сеизмичката опасност и потребните параметри за одделни сеизмички подрачја се утврдуваат врз основа на подробна сеизмичка регионализација и сеизмичка микрореонизација.

Член 7

За проектирање на објектите распоредени во I категорија (член 4), мора претходно да се дефинира коефициентот на сеизмичкиот интензитет K_s и коефициентот на динамичноста K_d со посебни истражувања на градежните површини, односно со карта на сеизмичката микрореонизација на општината.

Член 8

За проектирање на објекти на високоградба надвор од категоријата од член 4 на овој правилник, потребно е претходно да се изврши подробно проучување на сеизмичноста на локациите наменети за изградба на објекти, со определување на проектниот и максималниот земјотрес врз основа на истражувања на сеизмичкиот ризик.

IV. ЛОКАЛНИ УСЛОВИ НА ПОЧВАТА

Член 9

Влијанието на локалните услови на почвата се зема предвид при определувањето на сеизмичките влијанија врз конструкцијата на објектите на високоградбата од II и III категорија, со помош на коефициентот на динамичноста од член 26 на овој правилник, во зависност од категоријата на почвата на која објектот треба да се гради. Категоријата на почвата се определува според категоризацијата во табелата бр. 1, врз основа на геотехничките испитувања на локацијата, инженерско-геолошките и хидролошките податоци, геофизичките и други истражувања на почвата:

Табела бр. 1

Категорија на почвата	Карактеристичен профил на почвата
I	Карпести и полукарпести почви (кристалисти карпи, шкрилци, карбонатни карпи, варовик, лапорец, добро цементиран конгломерат и слично). Добро збиени и тврди почви со дебелина помала од 60 m, од стабилни наслојки на чакал, песок и тврда глина над цврста геолошка формација.
II	Збиени и полутврди почви, како и добро збиени и тврди почви со дебелина поголема од 60 m, од стабилни наслојки на чакал, песок и тврд гли п формација.
III	Малку збиени и меки почви со дебелина поголема од 10 m, од растреси чакал, средно збиен песок и тешко гмечлива глина, со слоеви или без слоеви на песок или други некохерентни материјали на почвата.

Локациите на објектите на високоградбата од I и II категорија над кои условите на почвата не се доволно познати можат да се распоредат во II категорија на почвата.

Член 10

Ако се во прашање почви кај кои за време на земјотрес се јавува динамичка нестабилност како последица од појава на ликвидација на растресити песковити и други материјали, заситени со вода, со интензивни улегнувања, појава на лизгави земјишта, одронување, раседи и слично, со посебни теренски и лабораториски испитувања се утврдуваат можноста и условите за изградба на објекти.

Ако тоа не е посебно условено со намената на објектот, објектите на високоградба не се изведуваат над динамички нестабилна почва (жив песок, тилеста почва, лизгави земјишта, раседи, нестабилни падини, почва подложна на ликвидација и интензивно улегнување).

Член 11

Кај почвите кај кои се стандардни геотехнички испитувања ќе се утврди можноста за појава на динамичка нестабилност, со посебно теренско и лабораториско испитување се утврдуваат можноста и условите за проектирање и изградба на објекти на високоградба.

V. МЕТОДИ НА ПРЕСМЕТКА, ДОПУШТЕНИ НАПРЕГАЊА И ПОМЕСТУВАЊА

Член 12

Анализа на носечката конструкција на објектите се врши по теоријата на гранични состојби или по теоријата на еластичност.

Член 13

Ако пресметување се врши по теоријата на еластичност, допуштените напрегања можат да се зголемат за 50%, при што не смее да се премине границата на развлекување. Кај металите без изразена граница на развлекување допуштеното напрегање не смее да премине 80% од цврстината на материјалот.

Член 14

Дозволеното оптоварување над почвата, за најнеповолна комбинација на сеизмички и други влијанија, се определува така што коефициентот на сигурност на појавата на кршење во почвата да изнесува 1,5.

Член 15

Ако пресметување на носечката конструкција се врши по методата на гранични состојби, се применуваат следните коефициенти на сигурност:

— за армиран и преднапрегнат бетон	1,30
— за челични конструкции	1,15
— за сидани конструкции	1,50

Член 16

Максималниот хоризонтален наклон на објектот за пропишани сеизмички оптоварувања, определен по теоријата на еластичност, изнесува:

$$F_{\max} = \frac{H}{600}$$

каде што H е височина на објектот, не земајќи го предвид влијанието на почвата.

При определувањето на најголемите наклони, влијанието на почвата посебно се определува ако тоа е неопходно.

VI. ПРЕСМЕТКА НА СЕИЗМИЧКИТЕ СИЛИ

1. Основи на пресметката

Член 17

Конструкциите на објектите на високоградба се пресметуваат на дејствувањето на хоризонталните сеизмички сили, најмалку во две меѓусебни ортогонални рамнини.

Член 18

На дејствувањето на вертикалните сеизмички сили посебно се пресметуваат: конзолните конструкции и други конструкции кај кои влијанието на вертикалните сеизмички сили може да биде меродавно.

Член 19

Вкупната тежина на објектот G се определува како сума на постојаното оптоварување, веројатното корисно оптоварување и оптоварувањето со снег.

Веројатното корисно оптоварување се зема во височина од 50% од оптоварувањето определено со прописите за оптоварување. Ако корисното оптоварување е значајно (складови, силоси, библиотеки, архиви и др.), сеизмичките сили се определуваат за најнеповолен случај на максимално, односно минимално фактично оптоварување.

Оптоварувањето од ветер и корисното оптоварување од кранови не се зема предвид при сеизмичката пресметка.

Тежината на постојаната опрема се зема во полн износ.

Член 20

Сеизмичката пресметка на конструкциите се спроведува со примена на: методот на еквивалентно статичко оптоварување, или методот на динамичка анализа.

2. Метода на еквивалентно статичко оптоварување

Член 21

Вкупната хоризонтална сеизмичка сила S се определува според образецот:

$$S = K \cdot G$$

каде што е:

K — вкупен сеизмички коефициент за хоризонтален правец

Г — вкупна тежина на објектот и опремата според член 19 од овој правилник.

Член 22

Тежичката на објектот се определува како тежина над горниот раб на темелите, односно ако се во прашање визбени крути конструкции — над горниот раб на тие конструкции.

Член 23

Вкупниот сеизмички коефициент K се пресметува според образецот:

$$K = K_0 \cdot K_s \cdot K_d \cdot K_p$$

каде што е:

K_0 — коефициент на категоријата на објектот

K_s — коефициент на сеизмичкиот интензитет

K_d — коефициент на динамичноста

K_p — коефициент на дуктилитетот и придружувањето

Минималната вредност на вкупниот сеизмички коефициент K не смее да биде помала од 0,02.

Член 24

Големината на коефициентот на сеизмичкиот и у :

Степен MCS

VII

VIII

IX

K_s

0,025

0,050

0,100


Член 25

Коефициентот на динамичноста K_d се определува според табелата 2, или според дијаграмот М, во зависност од категоријата на почвата:

Табела бр. 2

Категорија на почвата	Коефициент	Гранични вредности на коефициентот K_d
I	$K_d = \frac{0,50}{T}$	$1,0 > K_d < 0,33$
II	$K_d = \frac{0,70}{T}$	$1,0 > K_d < 0,47$
III	$K_d = \frac{0,90}{T}$	$1,0 > K_d < 0,60$

ДИЈАГРАМ М



Член 26

Пресметката на периодите на слободните осцилации на конструкциите се врши со методите на динамиката на градежните конструкции или според приближни образци засновани врз динамиката на конструкциите.

За крути армиранобетонски и сидани објекти до пет ката, ако не се врши пресметка на периодите на слободни осцилации, се зема максималната вредност на коефициентот K_d според табелата бр. 2 за соодветни услови на почвата.

Член 27

Коефициентот на дуктилитетот и придружувањето K_p , во зависност од типот на конструкцијата се определува:

1) за сите современи конструкции од армиран бетон, за сите челични конструкции, освен за конструкции наведени во точка 2 од овој член и за сите современи дрвени конструкции, освен за конструкции наброени во точка 3 од овој член, и изнесува 1;

2) за конструкции од армирани сидови и за челични конструкции со дијагонали, и изнесува 1,3;

3) за сидани конструкции зајакнати со вертикални серклажи од армиран бетон; за многу високи и тенки конструкции со мало придрушување, како што се високи индустриски опаци, антени, водокули и други конструкции со основна периода на осцилирање $T \geq 2,0$ сек и изнесува 1,6;

4) за конструкции со флексибилно приземјување или со кат, односно со нагла промена на крутоста, како и за конструкции од обични сидови и изнесува 2,0.

Член 28

Наместо пресметката според образецот од член 23 на овој правилник, конструкциите со флексибилно приземјување или со кат можат да се пресметуваат по методата на динамичка анализа на дејство на проектот и максимално очекуван земјотрес.

Член 29

Распределбата на вкупната сеизмичка сила по височината на конструкцијата се врши:

1) по методата на динамиката на градежните конструкции,

2) со приближни обрасци според член 30 од овој правилник.

Член 30

За објекти до 5 ката распоред на сеизмичките сили се врши според приближниот образец:

$$S_i = S \cdot \frac{G_i \cdot H_i}{\sum_{i=1}^n G_i \cdot H_i}$$

каде што е:

S_i — сеизмичка хоризонтална сила во i -ти акт

G_i — тежина на i -ти кат

H_i — височина на i -ти кат од горниот раб на темелот

Член 31

За другите објекти, освен за објектите за кои е задолжителна пресметка по методата на динамичка анализа, распределбата на вкупната сеизмичка сила по височината на конструкцијата се врши така што 85% од S се распределува според образецот од член 30 на овој правилник, а остатокот од 15% од S како концентрирана сила на врвот на објектот на високотградба.

Член 32

Вкупната вертикална сеизмичка сила S се определува според образецот:

$$S = K_v \cdot G$$

каде што е:

K — вкупен сеизмички коефициент за вертикален правец,

G — вкупна тежина на објектот (член 19).

Член 33

Вкупниот сеизмички коефициент за вертикалниот правец се пресметува според образецот:

$$K_v = 0,7 \cdot K = 0,7 \cdot K_a \cdot K_s \cdot K_d \cdot K_r$$

каде што е:

K — вкупен сеизмички коефициент за хоризонтален правец.

За определување на коефициентот K се користи образецот од член 23 на овој правилник, со тоа што за периода на осцилирање се зема периодата на осцилирање за вертикалниот правец, на посматраната конструкција или на елемент од конструкцијата.

Член 34

Големината на моментите на торзија во основната на објектот се пресметува за ссој кат на конструкцијата според изразот:

$$M_{ti} = Q_i \cdot e_i \cdot K_t$$

каде што е:

Q_i — поголемата вредност на хоризонталната напрегача сеизмичка сила од два избрана правца во i -ти кат,

e_i — растојание помеѓу центарот на крутоста и центарот на масата во i -ти кат,

K_t — коефициент на зголемување на ексцентритетот поради спрегнатост на бочните и торзионите вибрации и поради нееднакво поместување на стапките на темелите. Ако не се врши пресметка на коефициентот K_t , се усвојува $K_t = 1,5$

При пресметката се земаат предвид сите маси што се наоѓаат над катот за кој се пресметува големината на моментите на торзија.

Член 35

Влијанието на сеизмичките сили врз елементите на конструкцијата се пресметува според изразот:

$$S = K_s \cdot K_e \cdot G_e$$

каде што е:

K_s — коефициент на сеизмичкиот интензитет според член 24 од овој правилник

K_e — коефициент според член 36 од овој правилник

G_e — тежина на елементите на конструкцијата за кои се пресметува сеизмичката сила

Член 36

Големината на коефициентот K_e е определена во табелата бр. 3.

Табела бр. 3

Елементи на конструкцијата	K_e	Насока на дејствување
— сидови полнетици, нено-сечки сидови	2,5	вертикално на површината
— балкони	6,0	вертикално на површината
— опаци и резервоари на објектот	6,0	во кој било правец
— сидани парапети, огради	10,0	вертикално на површината
— орнаменти	10,0	во кој било правец

Член 37

Анкерувањето на опремата во објектите на зградите, чии поместувања или превртувања можат да ги доведат во опасност човечките животи или да предизвикаат штета, се пресметува според изразот од член 35 на овој правилник со $K_e = 10,0$ — осигурување на таа опрема од поместување и превртување.

Член 38

Пресметката на анкерувањето на скапоцена опрема чија функција е неопходна во објектите, се врши по методата на динамичка анализа на објектот — опремата.

3. Методата на динамичка анализ

Член 39

Динамичката анализа се изведува со цел да се утврди однесувањето на конструкцијата на објектот во еластично и нееластично подрачје на работата за временски истории на забрзување на почвата на

очекувани земјотреси на локацијата на објектот. Со таа анализа се утврдува состојбата на напрегањата и на деформациите на конструкцијата за критериумите на проектен и максимално очекуван земјотрес и се утврдува прифатливиот степен на оштетување што може да настане врз конструктивните и неконструктивните елементи на објектот, при максимално очекуван земјотрес.

Сеизмичката пресметка по методата на динамичка анализа е задолжителна за следните објекти на високоградба:

- 1) за сите објекти надвор од категорија;
- 2) за прототипот на индустриски произведени објекти во поголеми серии (освен за објекти од дрво).

Член 40

Сеизмичките параметри на дејството на земјотресот за објектите од член 30 на овој правилник, се утврдуваат според условите на локацијата на објектот.

Параметрите од став 1 на овој член се определуваат врз основа на зачестеноста на дејството на земјотресот на локацијата, експлоатациониот период и намената на објектот, со што се определува нивото на прифатливиот сеизмички ризик.

Сеизмичките параметри се определуваат за проектен и максимално очекуваниот земјотрес на локацијата на објектот.

Сеизмичките параметри се определуваат врз основа на постојните теориски, експериментални или посебно спроведени истражувања.

Член 41

Ако параметрите на конструкцијата за објектите од член 39 на овој правилник за линеарно и нелинеарно однесување не се определени со посебно спроведено теориско и експериментално истражување, во пресметката се зема:

- 1) максималното релативно поместување на катовите за линеарно однесување на конструкцијата

$$\text{не смее да биде поголемо од } \frac{h_i}{350};$$

- 2) максималното релативно поместување на катовите за проектно ниво на земјотрес, односно за умерен износ на нелинеарните деформации во конструкцијата не смее да биде поголемо од

$$\frac{h_i}{150}$$

каде што е:

h_i — височина на i -ти кат во см.

Член 42

Вкупната хоризонтална сеизмичка сила S добиена со оваа анализа не смее да биде помала од 75% од износот на силата што се добива со пресметката по методата на еквивалентно статичко оптоварување, ниту помала од 0,02 G .

VII. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 43

Динамичките карактеристики на конструкцијата на објекти на високоградба што се градат во зони на сеизмички интензитет од VIII и IX степен, како што се објектите на високоградба надвор од категорија и прототипови на индустриски произведени објекти на високоградба, задолжително се контролираат по експериментален пат, со што се контролира и квалитетот на изведувањето на градските работи.

Експерименталното определување на динамичките карактеристики се изведува над готова конструкција со присилни вибрации што нема да предизвикаат оштетувања.

Член 44

Однесувањето на конструктивните елементи на објектите на високоградба за кои се бара сеизмичка пресметка по методата на динамичка анализа и што се градат во зони на сеизмички интензитет од VIII и IX степен, се контролира по експериментален пат.

VIII. КОНСТРУИРАЊЕ НА СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 45

При изборот на локацијата за објектите на високоградба, нехомогени, насипани и воопшто нестабилни почви не се користат без посебни причини.

Член 46

Диспозиција на конструкциите на објектите на високоградба се постигнува со правилно и едноставно решение во основата, со еднообразен распоред на масите.

Ако се во прашање објекти на високоградба со поголемо оптоварување, мора да се постигне положбата на масите да биде што пониска.

Член 47

Асеизмички фуги се проектираат за:

- 1) искршени — неправилни основи на објекти на високоградба,
- 2) објекти со неизедначени височини.

Широчината на фугите изнесува најмалку 3,0 см. За секој 3,0 m зголемување на височината на објектот над 5 m, широчината на фугата се зголемува за по 1 cm.

За објекти на високоградба со височина над 15 m, како и за пониски флексиони конструкции, како што се скелети без укрутување, широчината на фугата се определува со пресметка, така што не смее да биде помала од дескратната вредност на максималните деформации на соседните сегменти на објектите и не смее да биде помала од вредноста од став 1 на овој член.

Член 48

Меѓукатните конструкции се проектираат така што претставуваат круга хоризонтална дијафрагма, која монолитно поврзана го пренесува оптоварувањето на притисокот и затегнувањето на вертикалниот конструктивен систем. Меѓукатните конструкции што не го задоволуваат овој услов мораат во пресметката да се третираат како деформабилни елементи.

Член 49

Избор на конструкцијата на објектите на високоградба се врши според следните критериуми:

- 1) Конструктивните елементи на основниот систем се изработуваат од цврст дуктилен материјал; за неконструктивните елементи се употребува полесен материјал;
- 2) конструктивниот систем и елементите на конструкцијата мораат да имаат доволна цврстина, способност за голема деформација, акумулација и дисипација на енергијата;

3) не е дозволена, по правило, нагла промена на крутоста и цврстината по височината на објектот на високоградба. Ако се проектира систем на конструкција со флексибилен кат (катови), објектот на високоградба треба да се анализира според член 27 од овој правилник;

4) крутоста и деформибилноста на конструктивниот систем треба да се избере така што не смее да дојде до значителни оштетувања во неконструктивните елементи на објектот поради земјотрес;

5) елементите кај кои помали оштетувања при изведувањето или помали оштетувања воопшто можат да доведат до нестабилност на системот или до прогресивно рушење, не смеат да се применуваат за изградба на објекти на високоградба

Член 50

Елементите на конструкциите, при посилено сеизмичко дејство, работат во нелинеарно подрачје, поради што мораат да се исполнат следните барања:

1) во објектот на високоградба мораат да се избераат конструктивните елементи — пресеците и зоните, кај кои може да дојде појава на нелинеарни деформации, како и пластичните зглобови;

2) мораат да се преземат конструктивни мерки за добивање на висок капацитет на пластични деформации во зоните на пластичните зглобови, со што се зголемува дуктилноста и способноста за дисипација на сеизмичката енергија;

3) јазлите, укотвувањата и лежиштата на елементите во конструкцијата на објектот се проектираат така што да ги пренесуваат граничните статички голедини без оштетувања.

Член 51

Темелите на конструкцијата на објектот се проектираат така што за дејството на основното оптоварување да се избегнат нерамномерните слегнувања.

Темелите треба, по правило, да лежат на иста длабочина. Одделни темели на објектот на високоградба како што се самци и континуални темели, меѓусебно се позрзуваат со греди за поврзување за да се постигне доволна крутост на темелната конструкција.

Член 52

Темелењето на објектите на високоградба на почва со различни карактеристики треба да се одбегнува. Ако тоа не е можно, објектот на високоградба треба да се раздели на поединечни конструктивни целини според условите на почвата.

Член 53

Во неповолни услови на почвата треба да се бара оптимален начин на фундаирање, оценувајќи го особено влијанието на подземните води за динамичките сеизмички дејства (нелинеарни деформации во почвата или ликвидација).

При проектирањето на објекти на високоградба, во зависност од видот на почвата и конструкцијата на темелите, се контролира деформацијата на конструкцијата на темелите и нејзиното влијание врз целокупната конструкција на тие објекти.

IX. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ

Член 54

Според основниот конструктивен систем, во високоградбата постојат следните системи на конструкции:

- 1) рамковни системи;
- 2) системи од носечки видови — дијафрагми;

3) рамковни системи во комбинација со сидови (дијафрагми) или јадра.

Член 55

Избор на конструкцијата на објектот на високоградба се врши во согласност со функцијата и намената на тој објект, со решение на основата, височината, условите за фундаирање и со максималното катно и вкупното поместување на наведениот објект за време на сеизмичко дејство.

X. РАМКОВНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 56

Рамковните системи се проектираат како основни системи на конструкцијата во обата правца на објектот на високоградба. По правило, крутоста на гредите е помало од крутоста на столбовите, со што се создаваат услови за појава на нелинеарни деформации на краевите на гредите.

Член 57

Рамковните системи се проектираат така што елементите на конструкцијата да се во состојба да ја дисипираат сеизмичката енергија со свиткување и со појава на нелинеарни деформации (пластични зглобови) на краевите на гредите. Нелинеарните деформации во столбовите се одбегнуваат.

Член 58

Јазлите се проектираат така што да останат во линеарното подрачје и при појавата на нелинеарни деформации во елементите што ги спојува јазелот.

Член 59

Армирање на гредите во лежиштата се врши со двојна арматура, така што да е $\mu \geq 0,5\%$. Со поповолен однос на затегнатата арматура (μ) и на притисната арматура (μ') се зголемува дуктилноста на потенцијалните пластични зглобови во системот.

Член 60

Растојанието на напречната арматура — вилиците во гредите-носачи не смее да биде поголемо од 0,2 од распонот, растојанието на узенгиите двојно се намалува. Затворање на узенгиите се врши со преклоп по целата должина на покусата страна.

Член 61

Столбовите се проектираат така што односот се-

когаш да е $\frac{\sigma_c}{\beta_B} \leq 0,35$, каде што е $\sigma_c = \frac{P}{F}$;

P — аксијална сила од гравитационото оптоварување и F површина на пресекоот на столбот, $\beta_B = 0,7 \beta_B$ каде што е β_B — цврстина на коцката.

Член 62

Растојанието на напречната арматура — узенгиите во столбовите не смее да биде поголемо од 15 cm, додека во близина на јазлите, на должина од 1,0 m, растојанието на вилиците двојно се намалува. Затворањето на вилиците во столбовите се врши со преклоп по целата должина на покусата страна.

Член 63

Ако се во прашање објекти на високоградба кај кои анализата на системот на конструкцијата се врши по динамичка постапка, граничната напречна сила во пластичните зглобови се покрива исклучително со напречна арматура.

Член 64

Напречната арматура на столбовите се поставува и преку јазлови врски.

Член 65

Арматурата се продолжува надвор од подрачјето на пластичните зглобови и на местата на најмалите напрегања на затегнувањето. Ако арматурата се продолжува на преклопување тоа се врши без куки.

Продолжување на арматура со поголем пречник од 20 mm во столбовите се врши со заварување. Ако е во прашање поголем број на профили, ауматурата на столбовите ако не се заваруваат, се води преку два ката, со што се продолжува 50% од арматурата на преклопување по секој кат.

Член 66

Полнетицата на рамковните системи се изведува како лесна. Ако со конструктивни мерки и пресметки не е докажано дека полнетицата не ја спречува деформацијата на основниот систем на конструкцијата, потребно е полнетицата да се анкерува за основниот систем (со армиранобетонски врски или со слични мерки). Анкерувањето на полнетицата не смее да ги зголеми крутоста и тежината на основниот конструктивен систем.

Ако конструктивниот систем е флексибилен, односно ако може при сеизмичко дејство да трпи релативни деформации на катовите поголеми од

$$300$$

(h_i = височина на i -ти кат во cm), мораат да се докажат стабилноста на полнетицата и степенот на нејзиното оштетување, со користење на експериментални податоци. Стабилноста на полнетицата мора да се контролира и во правецот што е вертикален на рамнината на сидот, според член 35 од овој правилник.

XI. КОНСТРУКЦИЈА ОД АРМИРАНОБЕТОНСКИ СИДОВИ (ДИЈАФРАГМИ)

Член 67

Конструктивни системи со дијафрагми се проектираат како основни системи на конструкцијата во обата правца.

Површината на напречниот пресек за секој ортогонален правец не смее да биде помала од 1,5% од бруто-површината на објектот на високоградба во основата.

Член 68

Односот на височината спрема широчината на секоја дијафрагма посебно, не смее да биде помал од 2. Лебелината на сидовите не смее да биде помала од 15 cm.

Секој отвор во дијафрагмите се избира на тој начин што помалку да ја намалува носивоста при сеизмичко дејство.

Член 69

Елементите на конструкцијата, дијафрагмите и спојните греди над отворите, се проектираат така што да се во состојба да ја дисипираат сеизмичката енергија со свиткување и со појава на нелинеарни деформации (пластични зглобови).

Член 70

Вертикалното армирање на дијафрагмите се врши со мека арматура или во комбинација со заварени мрежи и мека арматура.

На краевите на дијафрагмата се врши групирање на арматурата на должина од 1/10 од пресекот.

Пресекот на таа арматура на секој крај на дијафрагмата не смее да биде помал од $\mu = 0,15\%$ од вкупната површина на сидот. Средниот дел од сидот може да се армира со заварени мрежи со пресек од $\mu = 0,15\%$ од вкупната површина на сидот.

Вкупната вертикална арматура не смее да биде помала од 0,45% од површината на хоризонталниот пресек на сидот.

Член 71

Хоризонталното армирање на дијафрагмите се определува со пресметка, така што сметковната сеизмичка напречна сила за разгледуваното ниво, определена на начинот пропишан со овој правилник, исклучиво да се покрива со хоризонталната арматура, користејќи ги напрегањата дозволени со овој правилник. Пресекот на хоризонталната арматура не смее да биде помал од $\mu = 0,20\%$ од површината на вертикалниот пресек на сидот.

Член 72

Ако се во прашање високи објекти на високоградба за кои анализа на системот на конструкцијата се врши по динамична постапка во согласност со овој правилник, граничната напречна сила во пластичните зглобови се покрива исклучиво со напречна арматура.

Член 73

Дијафрагмите се проектираат така што односот

$\frac{\sigma_0}{\beta_v}$ да е 0,20, каде што е $\sigma_0 = \frac{P}{F}$; P — аксијална сила поради вертикалното оптоварување во столбот, F — површина на пресекот на дијафрагмата, $\beta_v = 0,7\beta_k$

Член 74

Продолжувањето на вертикалната арматура се врши: во средниот дел од пресекот на дијафрагмата — на преклоп, на краевите — со заварување, или арматурата се води преку два ката, со што се продолжува 50% од арматурата на преклопување во секој кат.

Член 75

При проектирањето на конструкциите од дијафрагми мора да се контролира глобалната стабилност на конструкцијата на превртување. Појавата на дијафрагми затегнати по целиот пресек се отстранува со прераспределба на сидовите во основата.

Член 76

Пресметката на темелите се врши за гранични состојби на напрегања во системот на дијафрагми, за нивото над темелните стапки. Во тој случај, за определување на состојбата на напрегање во почвата се зема факторот на сигурност $\gamma = 1,1$.

XII. РАМКОВНИ КОНСТРУКЦИИ ВО КОМБИНАЦИЈА СО АРМИРАНОБЕТОНСКИ СИДОВИ (ДИЈАФРАГМИ) ИЛИ СО ЈАДРА

Член 77

Дистрибуцијата на сеизмичките пресметковни сили на рамковните системи во комбинација со сидовите — дијафрагми, односно со јадрата се врши според деформационите карактеристики на секој елемент на основниот систем на конструкцијата.

Рамовите мораат да се пресметат за најмалата вредност од 25% од вкупната напречна сеизмичка сила во основата. Дијафрагмите — јадра се пресметуваат за вредноста на напрегањите сили кои се добиваат со анализа, во согласност со став 1 од овој член.

ХИИ. КОНСТРУКЦИИ ОД ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН

Член 78

Под конструкција од преднапрегнат бетон, во смисла на овој правилник, се подразбира бетонска конструкција кај која приемот на сеизмичките влијанија и главната дисипација на сеизмичката енергија се врши преку преднапрегнати елементи. Ако конструктивните елементи, освен челикот, за преднапрегнате содржат и надолжна арматура од мек челик од најмалку 0,43%, таквата конструкција ќе се смета како конструкција од армиран бетон.

Стабилноста на системот и на елементите на конструкцијата се докажуваат по аналитички и експериментален пат.

Член 79

Елементите на конструкцијата од преднапрегнат бетон се проектираат така што да се во состојба да ја дисипираат сеизмичката енергија со свиткување и со појава на нелинеарни деформации.

Член 80

Конструкциите од преднапрегнат бетон, покрај челичните кабли за преднапрегање, мораат во пресек да имаат 0,20% мека арматура заради обезбедување дисипација на сеизмичката енергија.

Во критичките пресеци, каде што се очекуваат нелинеарни деформации, мора посебно да се обезбеди густа напречна арматура, која ја прима вкупната гранична напречна сила, што се добива за граничниот момент во пресек зголемен за 1,10 пати.

Член 81

Јазловите врски на елементите се проектираат така што:

1) граничната носивост на средиштето на јазловата врска да биде поголема или помалку еднаква на граничната цврстина на елементите што во неа се спојуваат;

2) да бидат дуктилни, со што се обезбедува нивната деформабилност;

3) да се армираат со напречна арматура што исклучиво ја покрива граничната напречна сила.

Член 82

Укотвнувањето на преднапрегнатата арматура се врши надвор од очекуваните зони на пластичните зглобови.

Член 83

Деформациите на конструкциите се ограничуваат во зависност од функцијата на објектот на високоградба и од влијанието на деформацијата врз неконструктивните елементи во тој објект.

ХИВ. ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 84

Челичните конструкции се проектираат така што елементите на конструкцијата да се во состојба да ја дисипираат сеизмичката енергија, со свиткување и со појава на нелинеарни деформации. Ако се во плански рамковни системи, нелинеарни деформации се допуштаат на краевите на гредите или во дијагонални спрегови.

Член 85

Пластични локални извиткувања не се допуштаат во зоните на пластичните зглобови. Димензионирање на јазелот се врши така што јазелот да е во

состојба да обезбеди пренос на граничните моменти на свиткување и на соодветните напречни сили од еден елемент на друг, без појава на поголеми нелинеарни деформации во зоната на јазелот.

ХИВ. ПРЕФАБРИКУВАНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 86

Стабилноста на системот на конструкцијата и на системот на врските кај префабрикувани армиранобетонски преднапрегнати и други префабрикувани конструкции се докажува со експериментална и аналитичка студија.

Член 87

Системот на конструкцијата, како и системот на врските мора да биде едноставен и јасен. Системот на врските на монтажните елементи мора да обезбеди монолитност на системот.

Арматурата што ги прима напрегањата на затегнување од свиткувањето се продолжува така што да се обезбеди пренос на силите во арматурата до границата на течење.

Член 88

Меѓукатните конструкции се конструираат така што да претставуваат крута плоча во својата рамнина.

Хоризонталите споеви што ги поврзуваат меѓукатните конструкции, како и вертикалните носечки елементи, мораат да се изведуваат така што да обезбедат монолитност на врските и стабилност на целокупниот систем на конструкцијата.

ХИВ. СИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 89

Основниот систем на сиданите конструкции се носечките сидови во обата ортогонални правци на објектот, поврзани во височината на крутите меѓукатни конструкции со хоризонтални серклажи.

Под сидани конструкции во смисла на овој правилник се подразбираат:

- 1) обични сидани конструкции,
- 2) сидани конструкции со вертикални серклажи,
- 3) армирани сидани конструкции со арматура во хоризонталите спојници, арматура во средината на сидот и арматура по обемот на надворешните страни на сидот.

Член 90

Под обични сидани конструкции, во смисла на овој правилник, се подразбираат сидови од тула или од глинени блокови и од други материјали поврзани меѓусебе со продолжен малтер со цврстина најмалку од М 25.

Член 91

Под сидани конструкции со вертикални серклажи, во смисла на овој правилник, се подразбираат сидови што се зајакнати со вертикални серклажи според одредбите од чл. 98, 100 и 101 на овој правилник.

Член 92

Под армирани сидани конструкции, во смисла на овој правилник, се подразбираат сидови во продолжен малтер со цврстина од М 50, зајакнати со арматура во хоризонтален или во вертикален правец.

Член 93

Армирањето на сиданите конструкции во спојниците се изведува со хоризонтална арматура, при што количината на арматурата мора да изнесува најмалку 2ϕ 6 mm на секои 20 cm височина на сидот.

Армирањето на сиданите конструкции по средината или по обемот на надворешните страни на сидот со вертикална и хоризонтална арматура се изведува така што средниот дел се армира со вертикална арматура со пресек од $u \geq 0.1\%$ од вкупната хоризонтална површина на сидот, а крајните делови од сидот, во должина од $1/10$ од вкупната должина на хоризонталниот пресек на сидот, се армираат со групирана вертикална арматура со пресек од $u \geq 0.1\%$ од вкупната хоризонтална површина на сидот. Вкупниот пресек на вертикалната арматура не смее да биде помал од 0.3% од вкупната хоризонтална површина на сидот. Хоризонталната арматура не смее да биде помала од 0.1% од вкупната хоризонтална површина на сидот.

Член 94

Сиданите конструкции се проектираат со едноставно и правилно решение на основата. Носечките сидови и сидовите за поврзување се распоредуваат што порамномерно во обата правца на објектот.

Под носечки сидови и сидови за поврзување се подразбираат сидови со дебелина од $d \geq 19$ cm.

Не е дозволена комбинација на вертикални носечки елементи од бетон и на сидови над одделни катови на зградата.

Не е дозволено применување на мешовити системи, односно долниот дел од објектот на високостградба од армиранобетонски скелет, а горниот дел — од носечки сидови.

Член 95

Меѓукатните конструкции мораат да бидат крути во својата рамнина. Тие се изведуваат како монолитни армиранобетонски плочи или како монтажни тавани со притисната плоча со дебелина најмалку од 4 cm, армирана најмалку со по ϕ 6 mm/25 cm во два ортогонални правци.

Меѓукатните конструкции мораат да бидат поврзани со сите носечки сидови за поврзување.

Член 96

Кај определени дебелини на сидовите на еден правец, најголемото растојание на сидовите на другиот правец смее да изнесува најмногу:

- 1) 5.00 m — за сидови со дебелина од 19 cm,
- 2) 6.00 m — за сидови со дебелина од 24 cm,
- 3) 6.50 m — за сидови со дебелина од 29 cm,
- 4) 7.50 m — за сидови со дебелина од 38 cm.

Член 97

Вертикални серклажи задолжително се изведуваат по сидането со врска на заб. Пресекот на вертикалните серклажи мора да биде еднаков на дебелината на сидот, но не помал од 19/19 cm.

Вертикални серклажи задолжително се поставуваат на сите агли на објектот, на местата на среќавањето на носечките сидови, како и на слободните краеве на сидовите чија дебелина е $d \geq 19$ cm.

Кај сидовите со поголема должина максималното растојание помеѓу вертикалните серклажи не смее да биде поголемо од 5.00 m.

Член 98

Хоризонтални серклажи задолжително се изведуваат на сите сидови со дебелина од $d \geq 19$ cm.

Дебелината на хоризонталниот серклаж мора да биде еднаква на дебелината на сидовите (по исклучок можат да бидат потесни за 5 cm поради термоизолација). Височината на серклажите мора да биде најмалку 20 cm во не помала од височината на меѓукатната конструкција.

Член 99

Вертикалните серклажи се армираат со најмалку 4ϕ 14 mm, а хоризонталните серклажи — со најмалку 4ϕ 12 mm.

Член 100

Арматурата во серклажите се определува со пресметка. Се допушта пресметка на замена на сидниот панел со еквивалентна дијагонала.

Член 101

Широчината на меѓупрозорските стоблози не смее да биде помала од $2/3$ од широчината на отворот за IX и VIII степен на сеизмичност и не смее да биде помала од $1/3$ од широчината на отворот за VII степен на сеизмичност.

Член 102

Најголемата широчина на отворот може да изнесува 2.50 m за IX и VIII степен на сеизмичност, а 3.50 m за VII степен на сеизмичност. Таа може да се зголеми на најмногу 30 % ако отворот се врами со армиранобетонски елементи, цврсто поврзани со хоризонтални серклажи во височина на меѓукатните конструкции.

Член 103

Калканските сидови и надсидите над меѓукатната конструкција, повисоки од 50 cm, мораат да бидат поврзани со вертикални и хоризонтални серклажи укотвени во носечките конструкции.

Член 104

Слободно стоечките оаци се изведуваат како примарни сидани конструкции.

Оаците што проаѓаат преку покривот се одвојуваат со fuga од кровната конструкција.

Член 105

Конзолни скали вклетени во сидовите не се дозволени.

Член 106

Конзолни конструкции вклетени во сидовите не се дозволени, освен кога за нив може да се обезбеди континуитет со таваните.

Член 107

Проверување на отпорноста на сиданите згради се врши по методата на дозволени напрегања или по методата на гранични состојби. Пресметката на отпорноста на сидовите на смолкнување е задолжителна. Ако се во прашање згради со височина и широчина поголема од 1.5, сидовите се проверуваат и на свиткување, при што дозволените напрегања за вертикалното оптоварување на сидовите според техничките нормативи за сидовите на згради се зголемуваат за 50 %.

Член 108

Ако проверка на отпорноста се врши по методата на дозволени напрегања, се контролираат главните напрегања на затегнување во одделни елементи (сидови), чии вредности за одделни сидови не смеат да ги преминат вредностите дадени во табелата бр. 4.

Табела бр. 4

Типови на сидови	σн dozv
	Kp/cm² (Кра)
— Полна тула (6×12×24 cm) МО 100, ММ 25	0,9 (9)
— Шуплива тула (6×12×24 cm) МО 150, ММ 25	1,1 (11)
— Модуларен блок (29×19×19 cm) МО 150, ММ 25	0,6 (6)
— Модуларен блок (29×19×19 cm) МО 150, ММ 50	0,9 (9)
— Керамзитен блок (39×19×19 cm) МО 75, ММ 50	1,3 (13)

каде што е:
σн — дозволен главни напрегања на затегнување

Главните напрегања на затегнување во одделни елементи (сидови) се сметаат според образецот:

σн = √ (τ²/4 + (1,5τ₀)²) - σс/2 ≤ σн dozv

каде што е:
τ — просечно напрегање на смолкнување во сидниот елемент од сеизмичкото дејство што го прима елементот,
σс — просечно напрегање во сидниот елемент од вертикалното оптоварување.

Член 109

Ако проверка на отпорноста се врши по метода-та на гранични состојби, се споредува отпорноста на објектот со вкупната хоризонтална сеизмичка сила според член 22 од овој правилник, при што коефициентот на сигурноста изнесува најмалку Y=1.5.

Отпорноста на одделен сиден елемент се пресметува според образецот:

τ₀ = (σн гуш / 1,5) * √ (1 + (σс / (σн гуш))²)

каде што е:
σн гуш — главно напрегање на затегнување во сидот при рушење чии вредности за одделни видови сидови се дадени во табелата бр. 5.

Табела бр. 5.

Тип на сидови	σн гуш kp/cm² (Кра)
— Полна тула (6×12×24 cm) МО 100, ММ 25	1,8 (18)
— Шуплива тула (6×12×24 cm) МО 150, ММ 25	2,2 (22)
— Модуларен блок (29×19×19 cm) МО 150, ММ 25	1,2 (12)
— Модуларен блок (29×19×19 cm) МО 150, ММ 50	1,8 (18)
— Керамзитен блок (39×19×19 cm) МО 75, ММ 50	2,7 (27)

Член 110

Ако с у по р уваа сид е од мат. ј. л. (бл. -кови, малтер) за кои вредностите на дозволените и уривачките затегнувања на главните напрегања не се дадени во табелите бр. 4 и 5, тие напрегања се утврдуваат врз основа на резултатите од експерименталните испитувања.

Член 111

Дозволеният број на катови за одделни системи на сидани конструкции е даден во табелата бр. 6.

Табела бр. 6

Сеизмички степен			
Вид на сидани конструкции	IX степен	VIII степен	VII степен
Обични	—	P+1	P+2
Со вертикални серклажи	P+2	P+3	P+4
Армирани	P+7	P+7	P+7

Член 112

Ако сиданите згради не се пресметуваат на сеизмички дејства, се конструираат според овој правилник. Дозволеният број на катови, независно од системот на конструкцијата се ограничува на:

- P+1 за VIII степен на сеизмичност,
- P+2 за VII степен на сеизмичност

Член 113

За сидање во сеизмички подрачја е дозволена употреба само на продолжен цементен малтер.

Во подрачја на VII и VIII степен на интензитет на сеизмичност се употребува малтер со најмала цврстина од M 25.

Во подрачја на IX степен на интензитет на сеизмичност се употребува малтер со цврстина од M 50.

За изведување на армирани сидани конструкции во подрачја на сите степени на интензитет на сеизмичност се употребува малтер со цврстина од M 50.

Не е дозволена употреба на чист цементен малтер.

Член 114

Малтерот се подготвува според однапред утврдени размери. Компонентите на малтерот се дози-раат тежи-ски, а подготвувањето на малтерот се врши машински.

Член 115

Квалитетот на материјалите се утврдува по статистичка метода според прописите за техничките мерки и услови за бетон и армиран бетон.

XVII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 116

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-вилник, престануваат да важат одредбите од Пра-вилникот за привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), што се однесуваат на објек-тите на високотградба.

Член 117

Овој правилник влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-3547/1

25 февруари 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1) Испитување на текстилот Оп-
ределување содржината на волна
во мешаница на волна со казеински
влакна. Постапка со пепсин — — — — — JUS F.S3.120

2) Испитување на текстилот. Оп-
ределување содржината на памук во
мешаница со казеински влакна. Пос-
тапка со трипсин — — — — — JUS F.S3.121

донесени со Решението за југословенскиот стандард
од областа на текстилната индустрија („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 30/69).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8474/1

5 мај 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

315.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за
стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦЕМЕН-
ТЕН МАЛТЕР

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословен-
скиот стандард за цементен малтер, што го има сле-
дниот назив и ознака:

Определување на содржината на
воздух во цементниот малтер — — JUS B.C8.050

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник е задолжителен во целост а ќе се при-
менува врз цементниот малтер што ќе се произве-
де, односно увезе од денот на влегувањето во сила
на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
два месеца од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8476/1

5 мај 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

316.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за
стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските
стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

317.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за
стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-
ТРОНСКИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословен-
скиот стандард за електронски мерни инструменти
што го има следниот назив и ознака:

Електронски мерни инструменти.
Барања за безбедност. Општи /тех-
нички услови и испитувања — — JUS L.G7.003

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува врз електронските мерни инструменти што ќе
се произведат, односно увезат од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
четири месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8473/1

5 мај 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

318.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БИПОЛАРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за биполарни трансформатори, што го има следниот назив и ознака.

Биполарни трансформатори.
Мерни методи — — — — — JUS N.R.1.450

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз биполарни трансформатори што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8472/1

5 мај 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

319.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за керамички плочки, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Керамички плочки. Глазирани подни порозни плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.100

2) Керамички плочки. Глазирани подни порозни плочки. Технички услови и испитувања — — — — — JUS B.D1.101

3) Керамички плочки. Глазирани сидни плочки. Технички услови — — — — — JUS B.D1.300

4) Керамички плочки. Глазирани сидни плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.301

5) Керамички плочки. Глазирани подни плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.306

6) Керамички плочки. Неглазирани подни плочки. Технички услови — — — — — JUS B.D1.310

7) Керамички плочки. Глазирани подни плочки. Технички услови — — — — — JUS B.D1.315

8) Керамички плочки. Неглазирани подни плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.320

9) Керамички плочки. Фазонски парчиња. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.322

10) Керамички плочки. Глазирани мозаик-плочки. Технички услови и испитувања — — — — — JUS B.D1.331

11) Керамички плочки. Глазирани мозаик-плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.332

12) Керамички плочки. Влечени плочки. Технички услови — — — — — JUS B.D1.334

13) Керамички плочки. Влечени плочки. Облик, мери и класификација — — — — — JUS B.D1.335

14) Керамички плочки. Определување на отпорноста спрема температурни промени за плочки со специјална намена — — — — — JUS B.D8.050

15) Керамички плочки. Испитување на отпорноста на керамички неглазирани плочки спрема абење — — — — — JUS B.D8.060

16) Керамички плочки. Определување на отпорноста на киселини за плочки со специјална намена. Метод со зрнести материјали — — — — — JUS B.D8.070

17) Керамички плочки. Определување на отпорноста спрема алкалии за плочки со специјална намена. Метод со зрнести материјали — — — — — JUS B.D8.080

18) Керамички плочки. Определување на отпорноста на хемикалии — — — — — JUS B.D8.090

19) Керамички плочки и санитарна опрема. Контрола на квалитетот — — — — — JUS B.D8.099

20) Керамички плочки. Испитување на отпорноста спрема влакнестост — — — — — JUS B.D8.450

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз керамичките плочки што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Керамички плочки. Глазирани подни порозни плочки. Облик, димензии и класа — — — — — JUS B D1.100

2) Керамички плочки. Глазирани подни порозни плочки. Дефиниција, вид, квалитет и методи на испитување — — — — — JUS B D1.101

донесени со Правилникот за југословенските стандарди за керамички плочки, санитарен порцелан и санитарна опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/79)

3) Керамички плочички. Глазирани сидни плочички. Дефиниција. Класификација и методи на испитување — — — — — JUS B D1.300

4) Керамички плочички. Глазирани рамни сидни плочички. Форма, димензии и класи — — — — — JUS B.D1.301

5) Керамички плочички. Глазирани подни плочички. Дефиниција, класификација и методи на испитување — — — — — JUS B.D1.305

6) Керамички плочички. Глазирани подни плочички. Форма, димензии и класи — — — — — JUS B.D1.306

7) Керамички плочички. Неглазирани подни плочички. Дефиниција, класификација и методи на испитување — — — — — JUS B.D1.310

8) Керамички плочички. Неглазирани подни плочички. Форма, димензии и класи — — — — — JUS B.D1.320

9) Керамички плочички. Фасадни и подни плочички, влечени и пресувани. Форма, димензии и класи — — — — — JUS B.D1.335
донесени со Решението за југословенските стандарди за керамички плочички („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72)

10) Керамички плочки. Неглазирани фазонски парчиња. Облик, димензии и класи — — — — — JUS B.D1.322

11) Керамички плочки. Испитување на отпорноста спрема појавата на влакнетост — — — — — JUS B D8.450

донесени со Решението за југословенските стандарди за керамички плочки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/63)

12) Керамички плочички. Фасадни, влечени и пресувани плочички. Дефиниции, видови и квалитет — — — — — JUS B D1.334

13) Керамички плочички. Одредување на отпорноста спрема температурни промени — — — — — JUS B.D8.050

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8471/1
5 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

320.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бетон, што го има следниот назив и ознака:

Бетон. Додатоци на бетон. Испитување на влијанијата на додатоците на бетон врз цементна паста и малтер JUS U.M1 038

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз бетонот што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-8475/1
5 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

321.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НА РЕ Д БА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВО

1. Во Наредбата за задолжителното атестирање на електрични апарати за домаќинството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79 и 43/79) во точка 10 стабот 2 се менува и гласи:

„Атестниот знак содржи две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (N.M) се однесуваат на групата и подгрупата на стандардите на кои им припаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба а бројните ознаки ја означуваат шифрата на овластената организација. Ако атестирањето на производите е извршено врз основа на повеќе наредби, буквените односно бројните ознаки се запишуваат врз ставиците или под атестниот знак“.

По став 2 се додаваат три нови става, кои гласаат:

„Големината на атестниот знак е, утврдена со височината В чија должина може да биде од 3 mm до 50 mm“.

За должината В поголема од 10 mm, височината на буквиците и бројните ознаки мора да биде еднаква на височината С.

За должината В помала од 10 mm, височината на буквиците и бројните ознаки не смее да биде помала од 1 mm.“

2. Точка 11а се менува и гласи:

„Атестите и атестниот знак на производите — електричните апарати за домаќинство, што се издадени врз основа на Наредбата за задолжителното атестирање на електрични апарати за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79 и 43/79), важат до истекот на времето на важењето на атестот.

Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат на електричните апарати за домаќинство што ќе се произведат односно увезат, почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.“

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-7891/1

21 април 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

322.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГЛЕДОТ И УПОТРЕБАТА НА АТЕСТНИОТ ЗНАК

1. Во Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79) во точка 3 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и бројните ознаки што ја означуваат шифрата на овластената организација“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-7892/1

21 април 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

323.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), член 42 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и член 51 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕТКИТЕ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕСКАМАТЕН КРЕДИТ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИЗИТЕ

1. Народната банка на Југославија прима во депозит од овластената банка за вршење на плат-

ниот промет и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: овластената банка) девизи на граѓани што се водат кај таа банка на девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓаните) и ѝ одобрува на овластената банка бескаматен кредит во височина на динарската противвредност на примените девизи во депозит, на начинот предвиден со оваа одлука.

2. Девизите од точка 1 на оваа одлука овластената банка може да ги депонира кај Народната банка на Југославија, до износот на извршените уплати на девизи на девизните сметки на граѓаните во определениот период, и тоа во валутите во кои се извршени уплатите.

Девизите од точка 1 на оваа одлука, депонирани во смисла на став 1 од оваа точка, овластената банка ги повлекува од депозит кај Народната банка на Југославија во согласност со извршените исплати по девизните сметки на граѓаните во определениот период, и тоа во валутите во кои се извршени исплатите од тие сметки.

Депонираните девизи во смисла на став 1 од оваа точка се водат кај Народната банка на Југославија, а евиденција за положените и повлечените депозити водат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народната банка).

Бескаматен кредит во височина на динарската противвредност на положените девизи во депозитот од став 1 на оваа точка на овластената банка ѝ одобрува надлежната народна банка.

Во случај на повлекување на девизите од депозитот од став 2 на оваа точка, овластената банка го враќа бескаматниот кредит во височина на динарската противвредност на така повлечените девизи.

3. Динарската противвредност на девизите што се полагаат во депозит кај Народната банка на Југославија, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, се утврдува со примена на средниот курс на депонираната странска валута, важечки на денот на примањето на девизите во депозит.

Динарската противвредност на девизите што се повлекуваат од депозит кај Народната банка на Југославија, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, се утврдува со примена на средниот курс на депонираната девиза, важечки на денот на депонирањето на таа девиза — за девизите што се депонирани почнувајќи од 1 јануари 1981 година, односно важечки на 31 декември 1980 година — за девизите што се депонирани во периодот до 31 декември 1980 година.

4. Односите помеѓу овластената банка и народната банка се регулираат со договор за депонирање на девизите и за користење на бескаматен кредит според оваа одлука.

Договорот од став 1 на оваа точка се склучува на барање од овластената банка што сака да депонира девизи во согласност со оваа одлука.

5. Со договорот од точка 4 на оваа одлука особено се утврдува правото на овластената банка девизите според оваа одлука да ги депонира и повлекува од депозит, во согласност со вистински извршените уплати и исплати на девизните сметки на граѓаните, почнувајќи од 1 јануари 1981 година, а во валутите во кои тие сметки се водат. Со договорот се утврдува и правото на овластената банка на бескаматен кредит на депонираните девизи, како и обврската дека полагањето на девизите во депозит и повлекувањето од депозит ќе го врши по постапката од оваа одлука и според упатствата кои, во смисла на оваа одлука, ги утврдува Народната банка на Југославија.

Со договорот се утврдуваат и правата и обврските на народната банка во врска со примањето на

девизи во депозит, со враќањето на тие девизи од депозит, со давањето и наплатувањето на бескаматен кредит.

6. Периодот во кој се утврдува приливот и одливот на средствата по одделни валути на девизните сметки на граѓаните, врз основа на кој може да се врши депонирање на девизи кај Народната банка на Југославија, односно повлекување на девизи од тој депозит, е еден календарски месец.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка во случај на големи промени во приливот и одливот на девизи на девизните сметки на граѓаните, гувернерот на народната банка може да одлучи, депонирањето, односно повлекувањето на девизи од депозит, да може да се врши и во пократок период од периодот од став 1 на оваа точка. За таа одлука гувернерот на народната банка ја известува Народната банка на Југославија.

7. Овластената банка, која со народната банка склучила договор за депонирање на девизи, може во определениот период да депонира девизи најмногу до височината на приливот на девизи на девизните сметки на граѓаните, остварен во тој период, и тоа во валутите во кои се извршени уплатите на тие сметки.

Овластената банка може да повлекува од депозит девизи најмногу до вкупно остварениот износ на исплатите од девизните сметки на граѓаните во определениот период, и тоа во валутите во кои се извршени исплатите од тие сметки. Притоа, состојбата на депонираните девизи кај Народната банка на Југославија не може да биде поголема од состојбата на девизите на девизните сметки на граѓаните, вкупно и по валути.

8. Депонирање на девизите, утврдени во смисла на точка 7 став 1 од оваа одлука, овластената банка врши со пренос на тие девизи од своите сметки во странство на сметките на Народната банка на Југославија во странство.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, овластената банка може девизите, утврдени во смисла на точка 7 став 1 од оваа одлука, да ги депонира кај Народната банка на Југославија со пренос на тие девизи од својата текушта девизна сметка кај Народната банка на Југославија, и тоа само од делот на расположливите девизи што на таа сметка се остварени од редовното работење на овластената банка со странство.

Врз основа на барање од овластената банка за повлекување на девизите од депозит, утврдени во смисла на точка 7 став 2 од оваа одлука, Народната банка на Југославија врши пренос на односните девизи од своите сметки во странство на сметките на овластената банка во странство, односно на девизната текушта сметка на таа банка, до износот што е пренесен во смисла на став 2 од оваа точка.

Ако овластената банка во периодот од точка 6 на оваа одлука има истовремено и прилив и одлив на девизи на девизните сметки на граѓаните по одделни валути, депонирањето и повлекувањето на девизите од депозит се врши едновременно до износите утврдени во смисла на точка 7 ст. 1 и 2 од оваа одлука.

Ако во тој период износите на девизите што овластената банка ги депонира се поголеми од износите на девизите што овластената банка ги повлекува од депозит кај Народната банка на Југославија, овластената банка од своите сметки во странство на сметките на Народната банка на Југославија во странство го пренесува само износот на разликата на девизите што ги депонира и девизите што ги повлекува од депозит и тоа по одделни валути. Ако во тој период износот на девизите што овластената банка го повлекува од депозит кај Народната банка на Југославија е поголем од износот на девизите што овластената банка ги депонира кај Народната банка на Југославија, овластената

банка ѝ поднесува на Народната банка на Југославија барање да ѝ се пренесат на нејзините сметки во странство само износите на разликата од средствата што ги повлекува од депозит и средствата што ги депонира.

9. Банката овластена за вршење на девизно-валутни работи во земјата (во натамошниот текст: банката овластена за девизни работи во земјата), девизите на граѓаните ги депонира, односно повлекува од депозит преку овластената банка.

Бескаматен кредит за депонираните девизи од став 1 на оваа точка, народната банка ѝ одобрува на банката овластена за девизни работи во земјата.

10. Во случај на повлекување на девизите од депозит, овластената банка, односно банката овластена за девизни работи во земјата, е должна едновременно со повлекувањето на девизите од депозит да го врати користениот дел од бескаматниот кредит во височина на динарската противвредност на девизите што ги повлекува од депозит, утврдени во смисла на точка 3 став 2 од оваа одлука.

11. Ако во периодот од точка 6 на оваа одлука, овластената банка, односно банката овластена за девизно работење во земјата едновременно ги депонира и повлекува девизите од депозит кај Народната банка на Југославија, народната банка на име бескаматен кредит ѝ го пренесува на таа банка на жиरो-сметката односно го наплатува од таа банка нето-износот на динарската противвредност, утврдена во смисла на точ. 3 и 7 од оваа одлука.

12. Депонирањето на девизите, како и повлекувањето на девизите од депозит кај Народната банка на Југославија се врши во заокружени износи, што не можат да бидат помали од сто единици на односната валута. Народната банка и овластената банка со договорот од точ. 4 и 5 на оваа одлука можат да предвидат, за одделни валути, заокружените износи да можат да бидат помали од сто единици на односната валута.

13. За износот на пресметаните и припишаните камати по девизните сметки на граѓаните на крајот на годината, овластената банка, односно банката овластена за девизни работи во земјата — преку овластената банка, купува кај Народната банка на Југославија девизи на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар, и тоа по средниот курс што е формиран за односните валути на денот на купувањето на тие девизи.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банките можат да купуваат девизи кај Народната банка на Југославија, во смисла на став 1 од оваа точка, и во текот на годината врз основа на тримесечните периодични пресметки на каматата по девизните сметки на граѓаните.

Девизите купени во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка овластената банка ги депонира кај Народната банка на Југославија непосредно од својата текушта девизна сметка кај Народната банка на Југославија. Бескаматен кредит по така депонираните девизи се одобрува во височина на динарската противвредност што е употребена за купувањето на тие девизи.

14. Во случај кога на овластената банка, односно на банката овластена за девизно работење во земјата, не ѝ се вратени девизите по барањата поднесени во 1980 година, заклучно до 30 јуни на таа година, на барање од тие банки народната банка ќе изврши пресметка на повлекувањето на тие девизи од депозит и на повторно депонирање во депозит кај Народната банка на Југославија. При пресметката на повлекувањето на девизите од депозит се применува средниот курс што за тие девизи важел на денот на нивното депонирање, а при пресметката на повторното депонирање — средниот курс што важел на 30 јуни 1980 година. Разликата од бескаматниот кредит на таа пресметка народната банка

Ке ја одобри на жиро-сметката на овластената банка, односно на банката овластена за девизно работење во земјата.

Пресметката од став 1 на оваа точка може да се изврши само ако банката даде докази дека, во периодот од поднесувањето на барањето за повлекување на девизите од депозит до поднесувањето на барањето за таа пресметка, не остварила на каков да е друг начин зголемување на бескаматниот кредит по тие девизи.

Зголемувањето на бескаматниот кредит, во смисла на став 1 од оваа точка, претставува едновременно корекција на состојбата на тој кредит на крајот на 1980 година.

15. Народната банка на Југославија, народните банки и овластените банки, односно банките овластени за девизно работење во земјата, ќе извршат, по спроведената постапка од точка 14 на оваа одлука, усогласување на депозитот кај Народната банка на Југославија и на бескаматниот кредит во согласност со промените на девизните сметки на граѓаните во периодот од 1 јануари 1981 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Банките ќе го утврдат прометот на уплатите и исплатите по девизните сметки на граѓаните, и тоа по одделни валути и по периодите од точка 6 на оваа одлука. Врз основа на тој промет, пресметковно ќе се спроведе депонирањето, односно враќањето на девизите од депозит кај Народната банка на Југославија, како и одобрувањето, односно враќањето на бескаматниот кредит и едновременно ќе се сторнираат промените што се извршени по тој основ во 1981 година, до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Разликата во девизите утврдена со спроведувањето на постапката од став 1 на оваа точка, ќе се депонира кај Народната банка на Југославија, односно ќе им се врати на банките од депозитот, со пренос на девизите во смисла на точка 8 од оваа одлука, а разликата на бескаматниот кредит ќе се пренесе на жиро-сметката, односно ќе се врати од жиро-сметката на овластената банка, односно на банката овластена за девизно работење во земјата.

16. Народната банка на Југославија ќе даде технички упатства со кои поблиску ќе ги утврди постапката, обрасците, евиденциите и извештаите во врска со спроведувањето на оваа одлука.

17. Народната банка на Југославија, до крајот на 1981 година, ќе предложи донесување на соодветни прописи во врска со решавањето на прашањата за усогласување на состојбата на бескаматниот кредит и на состојбата на депонираните девизи од средствата на девизните сметки на граѓаните кај Народната банка на Југославија, според состојбата на тие депозити на 31 декември 1980 година.

18. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на примање во депозит девизи на граѓаните што се вадат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка која депонира девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76, 26/78 и 41/78).

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

324.

Врз основа на член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во врска со точка 5 ст. 2 и 3 од Одлуката за одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77, 37/78 и 27/79), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УЧЕСТВО НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОПРАВКА И ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ГАСЕН БОЈЛЕР, ОДНОСНО КАЗАН ВО БОЈЛЕР И КАЗАН ВО ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО ВО СТАНОТ

1. Учеството на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедницата на домувањето) во покривањето на трошоците за поправка и замена на електричен и гасен бојлер, односно казан во бојлер и казан во печка на цврсто гориво во станот се врши по постапката и на начинот што се утврдени со оваа одлука.

2. На барање од носителот на станарското право, Заедницата на домувањето учествува во покривањето на трошоците за поправка и замена на средствата од точка 1 на оваа одлука под следните услови:

1) во поправката и замената на казани ако се во употреба помалку од осум години со 1/8 од вредноста на казанот во моментот на поправката, односно замената;

2) во поправката и замената на бојлери, односно казани ако се во употреба повеќе од осум години — трошоците ги покрива Заедницата на домувањето во целост.

3. Право да бараат учество на Заедницата на домувањето во покривањето на трошоците од точка 1 на оваа одлука носителите на странското право имаат под услов уредно да ги извршуваат обврските спрема Заедницата на домувањето.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 02/2-1415/9
29 април 1981 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
губернерите,
заменик-губернер
на Народната банка на
Југославија,
Илија Марјановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на
заедницата на
домувањето,
Лео Матес, с. р.

О бр 23
22 мај 1981 година
Белград

325.

Врз основа на член 10 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75). Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ, ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ И ГА- РАЖИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Во Одлуката за одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражи- те на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77, 37/78 и 27/79) во точка 3 став 1 одредба- та под 34 се брише.

2. Во точка 5 став 1 одредбата под 9 се менува и гласи:

„9 Поправка и замена на бојлери, на казани во бојлери, сигнални ламби, термометри, грејачи, тер- мостати и вентили на сигурност“.

3. Во точка 5 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Заедницата на домувањето на барања од ко- рисникот на станот, учествува во покривањето на трошоците за поправка и замена на бојлер и на ка- зан во бојлер во зависност од времето на употреба- та и од финансиските средства утврдени со финан- сискиот план за определена година.“

Условите и начинот на учеството во покрива- њето на трошоците од став 3 на оваа точка се ре- гулираат со посебна одлука.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2-1415/8-81
29 април 1981. година
Белград

Претседател
на Собранието на
заедницата на
домувањето,
Лео Матес, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Правилникот за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации, об- јавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/81, се поткрале подолу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУ- НИКАЦИИ

Во член 1 точка 5 наместо броевите: „55/155/21“ треба да стојат броевите: „55/125/56“, а по знака- та на југословенскиот стандард наместо бројот: „151“ треба да стои бројот: „102“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел- град, 19 мај 1981 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Правилникот за југословенски- те стандарди за складирање на нафта и нафтени деривати, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/81, се поткрала подолу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Во член 1 точка 3 по зборовите: „со рамно дно“ запиркати и зборовите: „со отворен врв“ се бришат

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 19 мај 1981 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави- ја, Претседателството на Социјалистичка Федера- тивна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ- ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО- ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН

I

Се отповикува

Исмет Реџиќ од должноста на извонреден и о- полномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера- тивна Република Југославија во демократска Репу- блика Судан.

II

Се назначува

Благој Михов, виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за извонреден и ополномоштен амба- садор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14

11. мај 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ.

Sergej Kraigher, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГВАЈАНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГВАЈАНА

I

Се отповикува

Милан Зупан од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана.

II

Се назначува

д-р Јанко Лазаревски, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

14 мај 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ;
Sergej Kraigher, c. p.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАМАЈКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАМАЈКА

I

Се отповикува

Милан Зупан од должности извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јамајка, со седиште во Порцтаун.

II

Се назначува

д-р Јанко Лазаревски, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна

Република Југославија, во Кооперативна Република Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јамајка, со седиште во Порцтаун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16

15 мај 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателство на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа Милорад Белодедик, поради истекот на пропишаниот период во вршењето на оваа функција.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 198
14 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишарип, c. p.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Владимир Годлер, порано на должноста шеф на Воената мисија на СФРЈ во Западен Берлин.

С. п. п. бр. 385
14 мај 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишарип, c. p.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

полковници: Бунчић Деспота Симеон, Колашинац Павла Радослав, Матковић Крсте Јован, Жигић Буре Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковници: Ѓирић Милоша Петар, Каличанин Милосава Миодраг, Пејић Марјана Радован, Радовић Чедомира Раденко, Ракић Љубомира Војислав;

мајор: Стојиљковић Златка Србобран;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајор: Милићевић Живана Веролуб;
капетан I класа Стефановић Божицара Брањислав;

капетан Кончаревић Обрада Илија;
заставници I класа: Јанковић Ратка Божицар Станковић Милована Милан, Савић Сотира Томислав;

заставници: Јаносевић Костадина Славољуб, Крстић Ђорѓа Душан Сандуловић Павла Милутић, Шкрет Буре Јосип, Урошевић Станимира Миролуб, Врањеш Петра Милан;

постари водници I класа: Јовановић Светислава Андрија, Јовановић Томе Милан, Некић Живадина Ратомир, Стајић Благоја Миливоје;

воени службеници II класа: Миленковић Владимира Дивна, Пејановић Војислава Даринка;

воен службеник III класа Караџенов Тодора Мирјана;

воени службеници IV класа: Каучић Мате Стјепан, Петковић Драгића Дане, Сретенијевић Велизара Славоко;

воен службеник V класа Црвелин Данијела Мартин;

воен службеник VI класа Маринковић Драгоја Душан;

воен службеник VIII класа Давидовић Винка Јелена

граѓански лица на служба во ЈНА: Аксић Васе Мита, Андоновић Јована Миодраг, Барјактаровић Алесандра др Милош, Богојевић Добривоја Зорка, Бучић Властимира Марко, Циглић Стевана Љубинко, Чокорац Стојана Јефто, Турчић Ранка Милинко, Фабишић Стјепана Марија, Грабеж Пере Тоде, Грбић Милојице Владета, Ивановић Ратка Тимотије, Јакшић Ловре Висерка, Јакшић Миливоја Ђорђе, Кардаш Теодора Пајо, Катански Живана Јован, Киковић Милутина Вождар, Костић Лазара Иван, Крстић Милана Јован, Курјачки Станка Миленко, Маретић Рока Матија, Миладиновић Милана Тугомир, Милановић Милана Здравко, Милинковић Богољуба Драгана, Миловановић Миодрага Петар, Нинковић Николе Нада, Пекеч Петра Љубица, Пешевски Вује Слободачка, Радминовић Десимира Филип, Радуловић Симе Милан, Ратковић Шпире Тришко, Спасић Лазара Милош, Стојић

Добривоја др Младомир, Стојиљковић Богдана Веера, Теофиловић Богосава Радован, Тодоровић Милића Драгица, Васиљевић Милана Никола, Војиновић Милутина Миленко, Вранић Тихомира Велимир;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивање постојан полст заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА

полковници: Јанковић Јанка Тодор, Косовац Симе Милан, Милић Вицка Ленко, Миша Марка Анте, Мудрић Милована Раде, Плавша Пера Славоко, Сучевић Ђурђа Бранко, Ненадић Крсте Благоје, Шљиванчанин Душана Милан, Вишекруна Јована Мирко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

полковник Лалић Стевана Милан

потполковници: Бабић Ђорѓа Михајло, Богдан Мате Матија, Богојевић Миљурка Драгош, Царевић Милосава Лука, Чохо Зеџира Абдулах, Денда Гаје Недељко, Димитријевић Јована Миодраг, Добривојевић Милоша Душан, Дрманац Љубе Мирослав, Ђапа Жарка Бранко, Ђапић Дмитра Марко, Ђоковић Вукашина др Благо, Грандов Недељка Драгић, Грбић Богдана Милорад, Ивановић Витомира Драгољуб, Јанузовић Љубомира Новица, Јоксимовић Радунa Момир, Каличанин Тодора Славиша, Ковачевић Радоице Средоје, Ламбић Љубомира Јово, Лазић Максима Гојко, Луковић Боровоја Борисав, Марјановић Михајла Димитрије, Марковић Петра Светозар, Меџаши Николе Мирослав, Мерзел Франца Душан, Михајловић Живадина Петар, Михајловски Алесандра др Михајло, Милојевић Драгише Душан, Митровић Петра Драго, Николић-Видовић Емила Зорка, Новковић Димитрија Јефто, Панић Добривоја Радомир, Панић Шпире Миладин, Перовић Мирослава Радоштин, Петровић Миодрага Драгољуб, Поповић Ранка Милован, Пуповац Боже Милош, Радмановић Мирослава Милосав, Ристић Радована Милорад, Стефановски Филипа др Станко, Стојановић Боже Милан, Стојковић Радомира Богољуб, Шкундрић Петра Радован, Томић Јове Недељко, Васић Миливоја Љубинко, Вравник Ивана Иван, Вугделић Радована Јанко;

мајори: Алесковски Алесандра Србољуб, Анастасијевић Божицара Милац, Богојевић Стеве Милош, Богуновић Михајла Мирко, Дрманац Властимира Ратомир, Ђорђевић Станислава Богомир, Ђорђевић Велимира Добривоје, Филиповић Андреје Мирко, Филиповић Крсмана Стојан, Кордић Сава Јован, Лавадиновић Ђорѓа Сава, Максимовић Томислав, Марић Ранка Зоран, Марковић Добривоја Милоје, Митровић Миће Бошко, Митровић Божицара Мирко, Надић Николе Петар, Нешић Драгислава Симо, Пантић Војислава Миодраг, Петковић Благоја Предраг, Поповић Милоша Обрен, Раденовић Душана Добраштин, Ристић Војислава Василије, Солдатовић Јована Милојко, Такач Јосипа Иван, Томчић Трифуна Вучко, Тубић Петра Ново, Вукашиновић Радена Ранко, Закић Драгутина Ратимир;

капетан на корвета Антић Милка Бошко;

капетани I класа: Чачија Николе Иван, Димитров Ризе Петар, Јанковић Радосава Михајло, Јос Антона Иван, Ковачевић Миле Михајло, Милетић Гвоздена Станиша, Мирковић Драгине Словољуб, Николић Слободана Милић, Петурар Савице Рман, Перовић Божицара Радивоје, Петронијевић Бори-

воја Драгојло, Поповић Симе Стеван, Радивојевић Светозара Томислав, Ристић Вукашина Радомир, Солак Михајла Анђелко, Стојчић Милисав Чедомир, Свиљар Вујина Јован, Тановић Велимира Дарко, Трајановски Павла Трајан, Трикић Ђуре Момчило, Векић Лазара Драган, Веселиновић Раденка Недељко, Врањковић Јове Милан;

поручник на боен брод Дасовић Јосипа Милан; капетани: Момчиловић Миле Раде, Радишић Николе Ђураћ, Зејак Мирка Радош;

заставници I класа: Антонијевић Драгослава Бранко, Делић Миће Јован, Драгојловић Миливоја Недељко, Ђуран Раде Нико, Гајић Саве Милош, Главчић Миролуба Милан, Јелић Милана Ранко, Јоксимовић Перке Петар, Јовановић Милутина Војислав, Јурињак Петра Фрање, Курица Јове Стојан, Лучић Петра Обрад, Миланковић Бранка Зоран, Малешевић Миле Сава, Обрадовић Живка Цветко, Потић Вјекослава Спасоје, Радовановић Ђоке Јован, Рајић Радивоја Раденко, Самарџић Лазара Рајко, Станковић Андрије Љубомир, Станковић Павла Никола, Станојков Цветана Захарије, Стевановић Јерка Милан, Стојковић Славе Миодраг, Стојковић Војислава Миодраг, Шарац Максима Вукашин, Вујановић Добросав Радојица, Вујичић Пере Вељко;

заставници: Обрадовић Богдана Ђорђе, Раичевић Радоја Миларад;

воен службеник III класа Новица Рудолфа Иван;

воен службеник IV класа Крстић Милана Драгомир;

грађанско лице на служба во ЈНА Милошевић Радослава Михаило;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Џеврња Максима Лука, Петровић Владимира Љубисав, Трајковић Василија др Ђорђе, Вишекруна Симе Јован;

капетани I класа: Антонијевић Богомира Слободан, Чојић Трипуна Спасоје, Чолаковић Николе Светозар, Дашић Вукмана Властимир, Дејановић Миле Милош, Дејановић Велимира Милош, Драгојевић Драгића Стеван, Ђокић Сретена Милан, Ђорђевић Властимира Љубомир, Ергелашев Николе Милош, Јовић Бранка Миливоје, Класић Ладислава Саша, Маџура Марка Добривој, Миладинов Алексија Јоца, Милде Јосипа Иван, Новосел Ђорђа Љубица, Павловић Боривоја др Русимир, Радосављевић Милана Миодраг, Раковић Милојке Ненад, Релић Милутина Сава, Станковић Цветка Милан, Шредер Јожефа Јожеф, Величковић Стојадина Владо, Вукашиновић Саве Милош;

поручник на боен брод Софразија Ахмеда Мухамед;

капетани: Анчић Анте Бранко, Арсенић Обрада Ђуро, Џолић Стојана Зоран, Цветковић Живојина Радомир, Ђурковић Славка Драгослав, Хасанбеговић Омара Тунџај, Кнежевић Бошка Љубинко, Кнежевић Станојка Петар, Марковић Миљурка Љубо, Миленковић Момчила Цветко, Милојевић Миодрага Драгомир, Ненадовић Бранка Драгић, Најамџуловић Симе Раде, Павлица Драгана Душан, Пејановић Ђорђа Миролуб, Петровић Вука Вучић, Попсв Милоша Пера, Радин Милана Петар, Шћекић Војина Милић, Веселиновић Марка Владан, Жугић Радомира Миливоје;

поручник на фрегата Переги Јаноша Геза; поручници: Чолић Стеве Душан, Ђорђевић Предрага Мирко, Голић Голуба Јово, Груичић Саве Груица, Игњатовић Петка Слободан, Јовановић Добросав Вучина Јовичић Цветка Станко, Кнежевић Миломира Часлав, Котевски Александра Зоран, Маринковић Остоје Слободан, Милановић Минду-

тина Зоран, Орел Младена Бранислав, Пандуров Стевана Панта, Павловић Николе Драган, Пејејевић Петра Драго, Поповић Тиосава Предраг, Савић Момира Милован, Срдановић Душана Драган, Шиповац Душана Ненад;

поручник на корвета Грујић Петра Никола;

потпоручник Живадиновић Исидора Јован;

заставници I класа: Ђосић Мила Урош, Дуљковић Стевана Исаило, Кочет Драгутина Драгутин, Милић Драгана Божо, Милошевић Милоша Михајло, Николић Николе Живојин, Спасић Грује Драгољуб, Станишић Крстивоја Младомир, Шоос Фрање Иван, Вучић Страхиње Десимир;

заставници: Антић Радована Војислав, Арсић Александра Милован, Атанацковић Ђорђа Светомир, Бранковић Владислава Живота, Брусин Стевана Милован, Цветковић Стојадина Миливоје, Ђурчин Миладина Милен, Ђушић Николе Стево, Дуганић Иштвана Иштван, Филимоновић Јеврема Живорад, Гајин Јоце Бранислав, Игњатовић Богомира Никола, Илибашевић Митра Гојко, Илић Бранка Божидар, Јанић Живка Милорад, Јелић Радомира Властимир, Јерковић Милоша Рајко, Јоксимовић Радивоја Раде, Каназир Ђуре Ђиро, Кнежевић Милана Љубо, Којић Луке Спасо, Костадинов Славе Георги, Крањчећ Јакоба Драгутин, Крстинић Јосипа Никола, Максимовић Неђе Јово, Марјановић Алексе Светозар, Мидић Стеве Бранислав, Минов Трајан Спиридон, Митић Светозара Јован, Митровић Милана Радован, Митровић Нике Живан, Младеновић Добривоја Љубинко, Нићифоровић Привислава Косан, Никачевић Пере Јосип, Новаковић Чедомира Милорад, Обрадовић Милоша Драгиша, Органџићев Благоја Ристо, Пајић Лазара Милун, Пауновић Милутина Драгољуб, Петровић Чедомира Десимир, Петровић Ранка Душан, Петровић Борислава Живота, Пидић Мехе Абаз, Племић Мијата Дане, Поповић Милића Божо, Поповић Драга Максим, Протић Ђуре Петар, Радосављевић Иван Драган, Ристић Јордана Звонимир, Спасић Хранислава Борисав, Станчул Мише Светислав, Стефановић Ђорђа Милан, Стојановић Милана Драгиша, Стојинић Братимира Милија, Шаљић Милутина Милован, Шћекић Душана Ђорђе, Тасић Трајка Стојадин, Тодоровић Станише Мирослав, Тописировић Мила Милосав, Трајковић Душана Сава, Варга Андреје Илија, Васовић Милоша Андрија, Видић Мартина Перо, Вујасин Ђуре Рајко, Здравковић Драгутина Миливоје, Зувић Ђорђа Обрад, Жижкић Милуна Чедомир;

постари водници I класа: Алексић Пантелије Видан, Блажев Стипана Стипан, Будимчић Ђдимира Жика, Бундало Душана Рајко, Џизбаљевић Јефте Милош, Ђурчић Ђоке Милорад, Дејановић Драгоја Недељко, Димовски Диме Ристо, Добросављевић Живадина Јован, Гачановић Влаидслава Добросав, Голуб Алојза Слободан, Грозич Борислава Зоран, Христов Трајка Ристо, Илић Драгољуба Слободан, Ивошевић Грује Саго, Јемелка Славке Владислав, Јермеић Луке Зарица, Јовановић Радосава Јовица, Калинић Дмијтра Бошко, Кершић Алојза Виктор, Козић Радомира Ђорђе, Крајчић Петра Радован, Лаурић Филипа Иван, Лазић Стевана Бошко, Лозанов Милорада Сава, Мадрионић Мирка Здравко, Маравић Марка Петар, Марчетић Бранка Милан, Милић Тихомира Милан, Милковић Драгољуба Божидар, Мирић Ђуре Дане, Николић Милка Жарко, Ољача Јована Мићо, Половина Мане Драган, Пуђа Алојза Алојз, Слепчевић Славка Слободан, Смиљковић Донета Киро, Станисављевић Војина Вељко, Станковић Божидача Душан, Стефановић Момчила Милан, Стефановић Радомира Миодраг, Стевановић Драгутина Радиша, Шендековић Радојка Миливоје, Танкосић Саве Груица, Тасић Станка Душан, Тасић Душана Мирко, Витас Јована Слободан, Витез Фрање Звонко, Удовичић

Душана Рафаило, Здравковић Светислава Видосав, Зрилић Јуре Ратко;

постари водници: Анић Панте Бранко, Армаковић Душана Слободан, Баришић Здравка Бошко, Башић Стојана Витомир, Блажев Анте Миленко, Боснаи Јаноша Јанош, Боснић Николе Чедомир, Дамњановић Тихомира Драгољуб, Дејановић Славка Никола, Декет Васила Влада, Дурановић Агана Ислам, Ђукановић Здравка Милорад, Херцеглија Есада Хазим, Јовановић Милана Милинко, Јовановић Томе Озрен, Јурлека Паје Виктор, Кеџман Гојка Драго, Кецојевић Ивана Раде, Ковачевић Миодрага Саво, Лузар Метода Душан, Маливук Душана Милан, Миладиновић Симе Петар, Милосављевић Душана Живко, Милошевић Момира Миладин, Миоциновић Ђуре Јанко, Мркобрада Милојка Бранко, Мусић Божицара Немања, Познан Боже Раде, Пунош Боже Здравко, Ратковић Ђорђа Стевица, Рецовић Реце Авдулах, Стефановић Радивоја Здравко, Стјепановић Лазе Никола, Стојковић Цветана Новица, Стојић Драгутина Живојин, Шарић Косе Јован, Вуличевић Слободана Зоран, Вулић Милана Милан, Жикић Владимира Добровоје, Живковић Драгољуба Милан,

водник I класа Шепа Димитрија Чедомир;
воен службеник III класа Марковић Флоријана Аделхаида

воен службеник IV класа Шарић Александра Љубица

воени службеници V класа: Благојевић Владе Богољуб, Илић Новака Милун;

воени службеници VI класа: Голубовић Илије Љубиша, Стефановска Сретена Гордана, Шљука Богдана Славка;

граѓански лица на служба во ЈНА: Илић Бошка Миодраг, Липовшек Максимилијана Милан, Пантовић Цветка Павле, Урошевић Рајка Милован, Жугић Данила Ратко,

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковник Миљуш Милана Миодраг
потполковници: Андрић Саве Радојица, Гргић Марка Јуре, Јовановић Пере Гавро, Вучевић Радована Никола;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајори: Јакичић Фране Томислав, Катић Милована Петар;

капетани I класа: Пуношевац Хранислава Иван, Рончевић Стевана Јован, Зорић Боже Богдан;

заставници I класа: Дотлић Богдана Никола, Саратлић Ђорђа Ненад;

воен службеник II класа Бечановић Светомира Радмила;

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Драганић Гојка Бранко, Костић Петра Бранислав, Половина Максима Љубинко;

потполковници: Брадарич Косте Коста, Ђурић Бранислава Миленко, Кнезић Миће Никола, Мар-

ковић Добросав Витомир, Ратковић Данила Тихомир, Стојановић Милије Сава,

мајор Зумберовић Салије Беџет;

заставници I класа: Белић Васе Драгутин, Миладиновић Радомира Мирослав, Патић Јевте Ратко;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана и независност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Андрић Јована Бранко, Берић Остоје Миле, Братић Ђорђа Младен, Ђорђевић Исидора Љубиша, Ђошић Лазара Борислав, Ђурић Саве Милан, Јововић Лазара Светислав, Лежајић Станка Милош, Мајкић Лазе Миле, Милошевић Лазе Богдан, Николић Ђорђа Милован, Рајић Драгољуба Радослав, Шолаја Драге Милан, Забрег Алојза Џирил;

потполковници: Анић Јосипа Томислав, Бајрамовић Ризе Садик, Џеровина Лазе Љубо, Дивац Бошка Милојко, Ђукић Стевана Ђорђе, Илић Стојана Недељко, Јеличић Цветка Божицар, Качар Јове Душан, Кнежевић Мане Милан, Коларовић Славка Никола, Кузмић Ивана Мијо, Маринковић Драгутина Живорад, Марковић Миладина Милан, Матић Марка Мићо, Милановић Душана Живорад, Милан Бранка Михајло, Милошевић Влајка Тодор, Миловановић Љубисава Живорад, Мирјанић Драгољуба Драгомир, Николић Богољуба Вукашин, Новаковић Душана Божо, Новаковић Милоша Стеван, Обренчевић Живорада Светислав, Омладић Ивана Милан, Орловић Јована Дане, Пејић Недељка Миролуб, Пишћути Винка Иво, Рачић Чедомира Хранимир, Симић Милутина Душан, Стојковић Милорада Владимир, Томић Радована Добровоје, Вујовић Драгомира Војислав, Вуковић Владана Томислав, Здравковић Уроша Душан;

мајори: Лаличић Николе Велимир, Ружић Јована Томо, Жунић Светозара Радомир;

капетани I класа: Савовић Чедомира Милан, Шега Фране Бојан;

заставници I класа: Гајић Васкрсија Новак, Лазаревић Драгомира Бранко, Мијатовић Кристивоја Момчило, Родић Станка Гојко, Живковић Јована Новак;

воен службеник II класа Ђурђевић Светислава Михаило;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Ђурић Чедомира Милисав, Француски Пере Алекса, Јакшић Љубисава Милорад, Кљајић Милана Никола, Мишковић Светолика Драгољуб, Радић Љубомира Милун;

мајори: Антић Светозара Милић, Беденик Мирка Мијо, Борић Бранка Лука, Ђорђевић Частава Драгољуб, Ђорђевић Сретена Видосав, Џунић Николе Славољуб, Габре Петра Роко, Гардашевић Митра Светозар, Гавриловић Радосава Баригоје, Јањић Остоје Јован, Јерemiћ Драгослава Боровоје, Јордановић Драгољуба Светомир, Лончар Лазара Радојица, Лукин Душана Слободан, Мачетић Душана Бранко, Марковић Велимира Александар, Марковић Борислава Слободан, Матејић Вучка Славољуб, Миладиновић Живојина др Милош, Милошевић Благоја Богољуб, Митровић Петра Ђорђе Стаменковић Велимира Раде, Стишовић Ђорђа Ратомир, Томашевић Миломира Миленко, Тричковић Милорада Миодраг, Угреновић Вука Вучић, Узелац Марка Милан, Велевски Илије Иван, Живковић Тихомира Ранђел;

капетани I класа: Алексић Раде Миролуб, Арсић Вукоја Вукослав, Бибић Живка Љубисав, Варишић Вукана Маринко, Божовић Влајка Милко, Габадај Јозе Антон, Цветковић Бранка Богољуб, Ђитић Милоша Видоје, Ђоровић Александра Вукојица, Ђосовић Михајила Момир Дамјановић Ђорђа Милорад, Делић Јоле Миломир, Ђушеновић Ранка Миле, Дубљанин Видоја Благоје, Ђаковић Раде Слободан, Ђокић Милоша Српко, Ђурђевић Витомира Милорад, Галинец Аугуста Фрањо, Грујић Драгољуба Живко, Хрибљан Антона Антон, Игњатовић Душана Живорад, Илић Илије Миролуб, Имброане Тодора Јова, Јанковић Јанка Миливоје, Јелић Обрада Марко, Јоксић Мирка Гојко, Јовановић Драгомира Добривоје, Јовановић Селимира Драгослав, Карановић Стеве Раде, Кевић Драгомира Душан, Којић Јована Миладин, Конопек Андрије Ненад, Костић Милутина Љубиша, Ковачевић Ђурђа Слободан, Крстић Чедомира Предраг, Крстић Душана Раде, Крумов Бориса Стевчо, Крушић Ђорђа Никола, Јетић Нике Станко, Маглешев Кире Војко, Маравић Душана Дмитар, Маричић Миле Дујо, Марковић Ненада Марко, Марковић Радована Милан, Милеусић Петра Никола, Младеновић Стевана Симиша, Мрђа Јована Светко, Нелковски Сандре Владимир, Николић Славка Ратко, Николић Светислава Слободан, Папић Драгослава Слободан, Павловић Срећка Милан, Павловић Драгољуба Миленко, Педишић Славка Вице, Пенић Тихомира Милорад, Поповић Раде Драгомир, Поповић Средоја Ђорђе, Поповић Рада Каменко, Ранковић Ранка Милош, Радуловић Новице Јован, Самолов Раде Тихомир, Словаковић Глише Радован, Станић Животе Драгослав, Станисављевић Александар Петар, Степановић Пауна Илија, Стевановић Вуколе Јагош, Стојановић Радисава Александар, Свитица Јефте Душан, Шишовић Милана Слободан, Шпица Стевана Драгослав, Томић Добринка Момчило, Тошић Вукашина Миодраг, Триповић Слободан, Вукићевић Мирослава Милован, Вукосављевић Мирка Слободан, Живковски Милорада Живко;

поручник на боен брод Божић Николе Милан;

капетани: Алексић Драгомира Предраг, Бабић Петра Милош, Булат Љубана Живко, Ђосић Видосава Ратко, Делић Милоша Слободан, Лукић Станка Миленко, Мартинић Луке Спасо, Медвед Јожефа Емил, Петелиншек Станислава Вилибалд, Радомир Благоја Иван, Совиљ Николе Петар, Војнов Живе Предраг;

поручник Михајловић Софронија Радислав;

заставници I класа: Банић Димитрија Лазар, Верчег Цена Светислав, Владојевић Боже Новак, Деспотовић Љубомира Владимир, Димитријевић Тодора Димитрије, Димитријевић Спасоја Живота, Драгаш Саве Бранко, Драмлић Миломира Радован, Ђокић Томе Цветко, Ђокић Михајла Душан, Ђуричин Петра Василије, Гломазић Милана Марко, Јакуповић Муслије Ђазим, Јочовић Чедомира Добривоје, Јовановић Станојка Чедомир, Јовановић Милована Никола, Јовићевић Миленка Драган, Касумовић Мехмеда Иљаз, Кокотовић Мрдака Благоје, Корица Петра Бранко, Малићевић Хамида Ђемал, Манојловић Марка Миле, Марић Новице Томислав, Марковић Најдана Драгомир, Милановић Рајка Драган, Милић Новице Јован, Милићевић Саватија Вождар, Миљевић Спасе Јово, Митровић Витомира Милош, Обрадовић Обрада Бранислав, Пантелић Славка Драган, Пекић Илије Новица, Петковић Милосава Петар, Петровић Аксентија Мирослав, Поповић Стеве Томо, Прашчевић Милутина Момчило, Предраг Стеве Милан, Рацић Мила Војо, Радојевић Добривоја Аранђел, Рајх Лудвика Едвард, Ракић Радована Славољуб, Ресник Антуна Антон, Станковић Вукашина Петар, Стојановић Тихомира Светомир, Шапић Александра Ра-

дослав, Шујица Остоје Петар, Шукунда Јована Милан, Шуша Марка Стево, Тошовић Гвоздена Радивоје, Туркаљ Степе Миле, Угарак Душана Јован, Вујић Станоја Милан, Вукосављевић Владимира Живадин, Вуксановић Јова Свегозар;

заставници: Ајдар Ђура Марко, Алексов Станула Ангел, Бајровић Адема Рецо, Баловић Јере Милисав, Бањанин Немање Никола, Бековић Мила Ђуро, Богдановић Јовише Мирослав, Бокач Николе Ратомир, Божић Ивана Иван, Бубало Гојка Петар, Чадовски Ивана Владо, Чолић Богдана Живојин, Дашић Апостола Мирко, Делић Радоја Лазар, Димитријевић Љубомира Слободан, Драгучевић Милана Станоје, Ђорђевић Вождара Љубинко, Ђорђевић Живадин Милован, Ђенопољак Бранка Бранислав, Гајић Љубомира Злагомир, Гарчевић Саве Шпиро, Хамзић Османа Бахрија, Хорват Марка Мијо, Ибрахимовић Алије Фахрудин, Иванковић Живка Милован, Јазић Светозара Александар, Јевремовић Живорада Милутин, Јеремовић Милана Томислав, Јовановић Николе Драгомир, Карабаш Паје Миливој, Караћа Мила Мирко, Кицошевић Ђуре Влајко, Кнежевић Данила Милутин, Косановић Милоша Стојан, Куртов Марјана Винко, Кузмановски Ивана Милорад, Лазић Јелице Злагомир, Лукић Милана Драган, Лукић Душана Радован, Малић Уроша Михајло, Марковић Добривоја Живорад, Мицковић Ђорђа Бошко, Мијатовић Николе Радојко, Милутиновић Марка Благомир, Митић Стоилка Андрија, Митић Вукоја Станко, Митровић Милије Ратомир, Мишић Саве Милун, Несторовић Радомира Љубомир, Новак Антона Антон, Писарић Мирка Ђуро, Поповић Милутина Радивоје, Радојевић Вида Миленко, Ринц Ивана Иван, Ристић Јакше Милан, Ромчевић Милка Јово, Сајко Андрије Иван, Санковић Бранка Милан, Сарагиновић Димка Тодор, Сарић Стевана Шпиро, Савановић Димитрија Млађен, Словић Рајка Богомир, Солунац Војислава Милосав, Сретеновић Видоја Душан, Станишић Саве Будимир, Стојановић Вождара Петар, Стојановић Живадин Видоје, Стојиљковић Војислава Томислав, Стопић Милосава Милојко, Штрбац Косте Симо, Теофановић Гавре Богдан, Теофиловић Милоша Паја, Тошић Велисава Велибор, Трајковски Анте Борис, Травица Михајла Илија, Тубин Живка Раде, Васић Илије Милан, Василов Павела Томислав, Васиљевић Војислава Добривоје, Весковић Милана Миливоје, Вићентијевић Милорада Радивоје, Видић Видоја Живорад, Вујисић Радоша Радоје, Зорбас Павла Степан, Зубац Јове Драган, Жегарац Николе Небојша, Живановић Жигана Миленко;

постари водници I класа: Дедовић Милана Мишо, Иванов Стојана Богдан, Копача Боже Данило, Мартиновић Вождара Драгољуб, Мартиновић Петар Урош, Месић Милана Никола, Милошевић Јањина Бошко, Отовић Ђорђа Милутин, Павковић Гаје Рајко, Симић Војислава Драган, Спасојевић Ранка Мирчета, Средојевић Миладина Милета, Степановић Саве Јово, Стојковић Стојана Петар, Вишић Јована Рајко, Жаја Анте Маринко, Жижић Илије Миодраг;

постар водник Стоимановски Спире Миле; воен службеник II класа Николац Ивана Недљко;

воени службеници III класа: Бајић Живана Анђелка, Хавлић Јожефа Марија, Лакић Ернеста Данијела, Милићевић Ивана Мирјана;

воени службеници IV класа: Благојевић Рајка Владислав, Дреновац Владимира Цветко, Гашпаровић Јураја Јосип, Ђоровић Љубомира Драгана, Марковић Владимира Милутин, Милић Милосава Љубомир, Помпер Цирила Степан, Стевановић Николе Јелка, Зрнић Панте Цветанка;

воен службеник V класа Шпес Франца Вилибалд-Драго;

воен службеник VI класа Димитриј Радисава Бранко;
воен службеник VII класа Лајзер Владимира Загорка;

— за заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја, како и на изградбата и развојот на самоуправниот социјалистички развој

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

граѓанско лице на служба во ЈНА Ђурић Властимира Милан

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

постар водник Самаиловић Константина Славољуб;

граѓански лица на служба во ЈНА: Адамовић Илије Олга, Аћимац Светозара Миладин, Аћи Антала Антал, Бачевић Младена Радије, Босић Јована Никола, Цикотић Милана Деса, Дивљакиќа Марка Велимир, Гојић Крсте Милан, Хрустић Мује Фахрија, Јањић Спири Стојадин, Јевтић Душана Момчило, Јошић Данијела Зора, Јовановић Гојка Југослава, Јовановић Стаменка Љубомир, Јовановски Вукадина Загорка, Кнежевић Милана Милорад, Којадиновић Мила Драгица, Колаковић Драгомира Стеван, Ковач Франца Иван, Маринковић Јоце Даница, Маринковић Митра Мирослав, Маринковић Митра Раденко, Марковић Милуна Петар, Марјановић Видоја Жарко, Мартић Радована Роса, Миош Јосипа Душан, Мирковић Јосипе Вера, Николић Милана Бранко, Николин Васе Васа, Нинков Славка Живко, Новаковић Новака Раденко, Обрадовић Раденка Гроздана, Раденковић Милутина Петар, Радојевић Властимира Милан, Ракоњац Гојка Милић, Папић Стевана Бранислав, Петрески Антонија Злате, Петровић Војислава Драгољуб, Петровић Симола Мирослава, Петровић Јована Снежана, Познановић Драгише Данило, Пузовић Милка Негован, Соломун Мице Благородна, Срејовић Раденка Бранко, Станков Јожефа Маријета, Степановић Драгића Слободан, Теодосијевић Богомира Тања, Томић Петра Љубица, Вигњевеић Рада Миле, Витић Илије Нада, Вујадиновић Радисава Милан;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани: Борозан Јована Слободан, Ковачевић Радоја Зоран, Радоичић Душана Милан, Шакић Ђорѓа Миодраг, Томаш Јана Павел;

поручници: Чоловић Крсте Радивоје, Глигоријевић Славка Дракче, Јовановић Јована Вукоман, Крстић Стојадина Божидар, Мустаф Рамиза Мустафа, Николић Раде Саво, Петковић Стојадина Станимир, Шимшић Милоша Василије, Видоња Антона Франц;

потпоручник Јовановић Божидара Драган;

заставници Малбашеић Стевана Радован, Старчевић Славка Саво;

постари водници I класа: Братић Цветка Слободан, Бубало Ђуре Миленко, Цупаћ Ђуре Стенан, Голић Остоје Ратко, Костић Младена Светислав, Миљановић Јована Станко, Мзалановић Чедомира Душан, Павић Иве Анте, Савић Петра Душан;

постари водници: Босиљчић Бранислава Драгић, Бундало Уроша Илија, Буреш Драгутина Милан, Цветковић Добривоја Воја, Читаковић Милорада Мирослав, Гвојић Бује Милан, Јоцић Ристе Владимир, Кадрагић Хамида Суад, Кнежевић Радомира Момчило, Кногл Ивана Фрањо, Крндија Марка Славко, Маринковић Живомира Миодраг, Марјановић Животе Верољуб, Миланков Јована Милета, Огњановић Светолика Огњен, Ристић Радована Душан, Савић Миодрага Зоран, Шарац Рада Миле, Вранешевић Бранка Јоца, Вучен Рада Драгоје, Вучетић Мирка Петар, Вујасин Остоје Ђуро, Жижић Добривоја Миодраг;

водници I класа: Блажић Спасоја Иван, Божић Миладина Славиша, Дамљановић Тиосава Радојица, Дашковић Николе Милан, Копривица Јеремије Томислав, Лисичић Ибрахима Незир, Марић Јове Цвиго, Санковић Светозара Златко Велески Благоја Славче, Здравковић Радисава Душан, Живановић Чедо Драган, Живкович Радомира Жарко, Живковић Предрага Живослав;

воен службеник VII класа Перић Ђорѓа Слободан;

граѓански лица на служба во ЈНА: Баланац Илије Иван, Блажевић Мила Даница, Војовић Стевана Радослав, Цимеша Василија Стеван, Ђокић Живојина Слободан, Ђурђевић Боровоја Мирослава, Гацин Николе Милица, Грујић Мила Десанка, Игњатов Петра Васо, Јанковић Јована Милојко, Каран Рада Даница, Кнежевић Рајка Мара, Малешевић Ђорѓа Живка, Марковић Петра Ђорѓе, Михајиловић Љубише Тихомир, Милићевић Благоја Драгољуб, Милићевић Дамјана Слободанка, Милосављевић Светислава Томислав, Николић Драгољуба Зага, Павловић Богомира Слободанка, Петровић Данила Аиђа, Петровић Миленка Владимир, Поповић Божидара Бисерка, Радосављевић Крстивоја Каменче, Сатарић Радула Бранисла, Стефановић Живка Милорад, Стојковић Милоша Станка, Теодоровић Јанка Добрила, Вила Бранка Мирко, Вученовић Томе Војин, Видојевић Александра Олга;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водник I класа Куланић Салиха Џемал;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Гашић Спасоја Стеван, Плештина Ивана Миливој, Вуловић Василија Стеван;

капетани на боен брод: Хорват Јакоба Антуц, Јокић Милоша Миодраг, Погачар Јакоба Тоне, Топаловић Радована Витомир;

потполковници: Царан Душана Божидар, Петровић Петра Витомир, Смиљанић Ђуре Светозар; капетани на фрегата: Исаковић Јакова Дојчило, Маркуљ Мије Петар, Одаловић Вељка Драгомир;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Кадијевић Луке Радојица, Николић Живана Савомир, Поповић Душана Милан, Вуловић Милоша Велислав;

мајори: Чукуковић Вујице Александар, Димзовски Наума Дејан, Лауш Ивана Иван, Синдик Иве Антон, Тодоровић Милије Боривоје, Влачић Антона Иван;

капетани на корвета: Фрањковић Павла Звонимир, Идић Емила Стеван;

капетани I класа: Билић Теодора Маринко, Короман-Ивана Владимир;

поручник на боен брод Бернардић Мате Стјепан;

поручник Миланковић Драгомира Слободан; заставници I класа: Багат Анте Мартин-Срећко, Ван Стјепана Јосип, Церјак Адолфа Адолф, Вулас Анте Јосип;

заставници: Годинић Мирка Младен, Игић Сретена Драгољуб, Панић Сергија Љубодраг, Ракичевић Десанке Томислав, Слјепчевић Самојла Адам, Звоцак Николе Никола;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полкофрници: Рацетин Ивана Филип, Заниновић Јураја Јурај;

потполковник Живановић Ивана Миленко; капетани на фрегата: Арнаутовић Милоја Драгољуб, Подобник Конрада Раде, Трпеновски Ристе Вождар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковник Грбић Тривуна Никола; мајор Милојковић Радомира Љубиша; капетан на корвета Кларић Мијата Винко; капетани I класа: Фабијанић Мије Мирослав, Мандић Николе Душан;

поручници на боен брод: Брозинчевић Фрање Крешимир, Ференчак Мартина Маријан, Макаровић Владимира Само;

заставници I класа: Бабић Милуна Милоје, Конта Ивана Јосип, Милојевић Станисава Андрија, Солемун Душана Милан, Шкарпа Павла Бартул; заставници: Брљевић Шимуна Јозо, Делић Ђуре Александар, Врхњак Јосипа Јанко; воен службеник V класа Милекић Јанка Невенка;

граѓански лица на служба во ЈНА: Арас Анте Здравко Батинић Ристе Здравко, Човрила Ивана Ружа, Делаћ Андрије Божо, Ферета Владимира Маријан, Гајић Крсте Анђа, Гргић Срећка Анте, Грубишић Вице Иво, Кашћелан Митра Мирко, Комештик, Карла Владислав, Крстовић Мате Драгица, Крунић Крсте Томе, Ландау, Исидора Ернестина, Мариновић Нике Јосип, Маровић Луке Нико, Марковић Јуре Иван, Мриће Јосе Дане, Мудрић Божо Жељко, Мусић Анте Стипе, Павловић Марка Владимир, Пчовић Вицка Анте, Растић Линарда Дивна, Шуљић Младена Младен, Трпковић Игњата Мирјана, Вучиновић Анте Адолф, Жеравица Ивана Фрањо, Жмукић Крсте Јово;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивање на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковник Мрковић Данила Анђелко;

потполковници: Аврамовић Шиме Милан, Арамбашић Стеве Ђуро, Басарић Јанка Јован, Гјерек

Ивана Жарко, Јовановић Јована Бранко, Ковачевић Стојадина Милован, Лазаревић Животе мр Животије, Павићевић Радивоја Милан, Стибиљ Леополда Владимир;

капетани на фрегата: Комненовић Ђорђа Драгослав, Мартић Тодора Бранислав, Николић Радомира Предраг, Поповић Џеке Вукота, Вујић Богића Драгомир, Вукојевић Илије Никола, Жабкар Хинка Тоне;

капетани на корвета: Франковић Богомира Божидар, Ивановић Драгослава Томислав;

капетан I класа Сијард Алојза Александар поручник на боен брод Тот Лајоша Јене;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Косић Ђурађа Ненад, Сланкаменац Александра Стеван;

капетани I класа: Јерман Драге Матјаж, Колар Бранка Стојан, Мијатовић Благоја Петар, Симанић Станимира Радомир-Раде, Шкорић Милана Радован;

поручник на боен брод Скобе Драгутина Иван; капетани: Пришлин Маријана Игор, Соларић Марије Радован;

поручник Мариновић Лазара Марко;

заставници: Ивић Уроша Радомир, Крстић Славка Милија, Зетовић Јосипа Божо;

постари водници I класа: Петковић Драгомира Радослав, Шегрц Ивана Младен;

граѓански лица на служба во ЈНА: Антић Линарда Силвестар, Вардић Јосипа Јосип, Булаја Петра Јован, Вотица Анте Анте, Вујеновић Рада Мирко, Ерцеговић Петра Војо, Францисковић Артура Борис, Хрен Алојзија Алојз, Јајац Томе Анте, Јановић Стјепана Нико, Кривокапић Вука Мирко, Мандић Шиме Свето, Миловић Марка Филип, Пашкалић Мате Анте, Перушина Роке Ђуро, Пленћа Анте Иван, Презел Милана Владо, Растић Стипе Крешимир, Рукавина Марка Јурица, Сихинделфел Ивана Неда, Шижгорић Стипе Стипе, Шпрљан Игнатија Зорислав, Штагљар Крешимира Мирко, Вучетић Божо Љубо, Вукасовић Трипе Шиме, Вуксановић Антона Јосип;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Бојковић Анте Даља, Божан Грге Станко, Будић Вице Недиљка, Челановић Дамјана Маријана, Ерцеговић Јосипа Дуња, Хомановић Људевита Карло, Ивовић Грације Чедо, Јурковић Рока Ката, Коломбо Ивана Зора, Мунитић Анте Томислав, Мрвица Крсте Крсте, Павловић Ђуре Петар, Петровић Мате Лука, Радоњић Јована Спасоје, Рамљак Николе Марија, Сламић Николе Јосо, Сламић Пашке Никола, Словенец Фрање Цвета, Смиљанић Слободана Бранимир, Висковић Марка Арсен, Вучковић Трипе Паулина, Вукашиновић Марка Евица;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

постари водници I класа: Кузманић Петра Мате, Супан Ивана Антон;

постари водници Лабор Миле Марко, Вуловић Вучина Славимир;

питомци — водници I класа: Брушњак Јозе Перо, Ђукић Рајка Веселко, Петрич Маријана Ренато, Радосављевић Сретена Мирослав;

питомци — водници: Ђорковић Душана Гојко, Ерцег Ђуре Радивој, Стипковић Ивана Драган;

питомци помлади водници: Биро Ђуре Стјепан, Дујмовић Петра Златко;

граѓански лица на служба во ЈНА: Алић Анто-на Едуард, Бринић Боже Петар, Бурић Фране Ан-те, Цвитан Драге Динко, Чубрић Миховила Војо, Кордић Томе Блажо, Крстовић Крсте Никица, Ла-лић Марка Саво, Новак Кузме Ивица, Николић Грације Роко, Оцић Мате Антон, Вуксановић Јозе Вицко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци — водници I класа: Атељ Гојка Зоран, Панић Рајка Голуб, Петровић Радоја Миодраг, Штрибић Ивана Милан;

питомци десетари: Гужвањ Ђуре Гашпар, Мар-хат Ферда Славко, Мишкић Миле Ново.

Бр. 101

22 декември 1980 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-ја одлучува да се одликуваат:

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои рако-водат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковници: Барић Луке Анте, Билан Ђирила Александар, Бобић Петра Буде, Ђеримагић Омера Касим, Кљаковић-Гашпић Љубе Иван;

капетани на боен брод: Хуић Далице Иван, Бу-лин Раче Вукосав;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковници: Баван Максима Душан, Ђукић Ђоже Миодраг, Филиповић Миодрага Сретен, Мар-тиновић Милана Митар, Миљковић Јездимира Жи-војин, Модрић Јакова Анте, Николић Видана Крста, Петров Рангела Симеон Пупавац Николе Раде Со-тиров Асена Ангел, Станимировић Михајла Јован, Стевановић Цветка Милан, Стојковић Јована Дра-

гослав, Светић-Антулов Глигора Иванка, Свитица Цвијана Станоје Шорак Јована Душан, Трохар Ма-те Иван, Видошевић Мате Дане, Видулић Марјана Иво;

капетани на фрегата: Ђилимковић Паше Муја, Ђуровић Лазара Крсто, Јовановић Светомира Пе-тар, Карановић Бранка Милоје, Нимац Луке Јосип, Поповић Миле Милан, Шибилан Франца Роберт, Та-сић Чедомира Богољуб;

мајори: Антолић Миховио Владимир, Бајић Ву-кашина Бранимир, Баковић Лазара Томаш, Банић Антона Алдо Ђелановић Бошка Мирко, Јаковље-вић Животија Томислав, Косановић Саве Ђорђе, Ковачић Августина Августин-Михаел, Крајачић Марка Јосип, Кравић Јована Бранко, Мандић Симе Недељко, Митић Стојана Божидар, Пушић Богосава Вукашин, Савић Петра Спасоје, Стаменковић Ђорѓа Обрад, Шверко Антона Маријан, Вракела Тодора Рајко;

капетани на корвета: Хоџа Адема Бајрам, Илић Дамјана Радослав, Кимер Вјекослава Марко, Краљ Андрије Мирко, Огрин Марјана Армандо, Петрино-вић Ивана Бранко, Ракић Милете Душан;

капетани I класа: Вајић Шимуна Јосо, Башча-рскић Драгоја Ђорђе, Боснић Ђурана Јово, Дервиш-кадић Ђемала Павле, Јовановић Милоја Младен, Малеш Јуре Јово, Мартиновић Јураја Петар, Милоје-вић Војка Перо, Шарић Мира Анте;

поручници на боен брод: Банац Лексе Јован, Палошек Антона Љубомир, Вишковић Антона Пе-тар, Влаисављевић Симе Недељко;

заставник I класа: Вукота Ђурђа Мирко;
воени службеници II класа: Ђеловук Милоша Триво, Ђрчан Ђуре Рајко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

потполковник Витезица Петра Жарко;
мајор Ковачевић Радомира др Борислав;
капетан на корвета, Дрљан Михаила Јован;
капетани I класа: Ђопић Ђуре Слободан, Ђор-ђевић Војислава Слободан, Грубић Војина Јован, Миловановић Василика Станиша, Мрђен Милоша Вељко, Садиковић Мушана Вејсил, Шперњак Ивана Маријан, Витас Тодора Милан;

поручник на боен брод: Станчић Стојана Љубо-мир;

капетани: Андрејић Момчила Славолуб, Берг-ман Стјепана Дамир Војић Мате Ловро, Босанац Бранка Жељко, Дробњаковић Александра Петар, Гајић Бојана Јово, Јаничијевић Станислава Мир-ољуб, Јанковић Драгана Зоран, Каћански Миодрага Миласав, Марчић Србислава Раде, Остојић Рајка Миливоје, Радмановић Петра Стеван, Рађен Јове Перо, Жугић Светозара Радош;

поручници: Кукучка Штефана Штефан, Рожа-јац Мече Хамдија, Зубчић Матко Стојан;

заставници I класа: Петраш Јосипа Светислав, Полскић Миле Душан, Ренђеловић Миодрага Тихо-мир, Шуковић Андрије Жарко, Вуковић Шиме Вла-димир Зајковски Василиа Станко;

заставници: Антелов Страхила Кандо, Божи-ковић Стеве Ђоко Чумбелчић Петра Иво Додер Ми-лана Илија, Дурмишевић Мемини Николта, Ђорђе-вић Радомира Живојин Фариз Јансза Јанез, Јак-шић Стеве Милан, Јелић Милорада Пантелија, Јо-вановић Славка Благоје, Кларица Томе Ратко, Ко-вачевић Ивана Лука, Лазић Мирослава Ђурђе, Љу-питина Бранка Антон, Мариновић Анте Славко Ми-јатовић Младена Станоје, Мијушковић Марка Бош-ко, Милић Милије Милашин, Митровић Јове Сте-ван Накић Миле Мато, Палека Карла Миле Петек Ангела Рајмунд, Радмановић Александра Данило, Ритер Владимира Миленко, Самарцић Радована

Славомир, Савановић Стеве Мићо, Шермет Стипе Љубомир, Штимац Мартина Милан, Томчић Тодора Јован, Весовић Милана Сретен, Витомировић Лазара Стеван, Влајчевић Јосипа Иван, Вучелић Павиља Михаило, Завиршек Томаша Јоже, Жарковић Драге Трифун;

постари водници I класа: Антић Станка Слободан, Антонијевић Ранка Томислав, Баиловић Љубе Слободан, Бан Антонија Рудолф, Бегоња Јакова Шиме-Нико, Бершнак Иван Антон, Боначић-Сарго Луке Зорислав, Братићић Рајмонда Виктор, Цветковић Ђорђа Живојин, Ђосо Раде Божо, Гајић Андрије Ђуро, Гајић Милвана Живадин, Галиновић Јерка Никола, Јанковић Драшка Сергије, Јањанин Петра Драган, Јазић Драгана Станко, Јокић Мирка Душан, Јованчић Жарка Миодраг, Јовановић Вукојиче Милан, Калањ Вује Обрад, Корица Саве Душан, Ковачећ Петра Перо, Ковачевић Душана Ђураћ, Кузманић Анте Анте, Лазић Станисава Милосав, Попарић Јосипа Јосип, Мариновић Петра Франо, Марковић Недељка Небо, Медвић Лазе Коста, Михајловић Александра Мирослав, Милетић Игнатија Зоран, Милеуснић Јове Дане, Милојица Николе Драган, Мравчић Петра Ивица, Маглић Јожефа Мирослав-Јожеф, Опачић Јанка Перо, Палија Душана Милош, Палковић Петра Петар, Пантовић Стаменка Станислав, Павловски Трајана Ђорђе, Петровић Радисава Драган, Филиповић Душана Марко, Попов Војислава Душан, Предојевић Савке Страхинија, Смољан Вице Фране, Србиновски Дорче Димитрије, Стаменић Велимира Вождар, Стаменковић Вуксана Јордан, Станић Стипана Иван, Стојановић Пејча Слободан, Стрелец Петра Иван, Шукловић Милана Душан, Тодоровић Љубе Миливоје, Ускоковић Недељка Веселин, Вађина Ивана Франо, Влахов Јоакима Славко, Вукић Милана Марко, Зобењица Душана Стево;

постари водници: Чуло Мате Винко, Ђосо Бошка Гојко, Ђупић Стевана Јован, Ђуковић Здравка Маринко, Гајић Душана Здравко, Илић Душана Славољуб, Јовановић Симе Душан, Крклец Штефице Владимир, Кукуљ Даниче Саво, Максимовић Мило-рада Иван, Марковић Јована Томислав, Матош Филипа Борис, Миладиновић Предрга Миле, Милановић Јосе Марко, Митровић Александра Мирољуб, Мухвић Анђелка Антун, Николић Будимира Слободан, Радић Васе Гојко, Рашић Петра Младен, Ристић Радивоја Србољуб, Смиљанић Славка Божо, Станисављевић Србислава Милован, Тадић Марије Мирко, Врањеш Петра Момчило, Вук Омера Хасан;

воени службеници IV класа: Толић Фране Јосип, Заложник Франца Алојзије;

воени службеници VI класа: Лебар Стјепана Јосип, Лукшић Саве Љубица, Рајић Вјекослава Маријан;

воени службеници VII класа: Килбертус Златка Ивица, Зечевић Марка Петар;

граѓански лица на служба во ЈНА: Карабатић Грге Марин, Касум Васиља Никола, Косановић Раде Немања, Кунчер Јанеза Ивана, Мандаковић Јосипа Орландо, Марјановић Паје Лазо, Милићевић Иве Емилија, Модрушан Ивана Божо, Паун Ивице Милан, Петрић Ивана Јелена, Ројнић Ивана Ђино, Сокол Николе Јакица, Шпањин Боже Маргерита, Шумљак Фране Франо, Вишковић Антона Мирела, Вукић Луке Иван,

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги во организирањето и зацврстувањето на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковници: Крамар Антуна Камило, Томанић Романа Маријан;

капетан на воен брод: Вујиновић Мије Љубиша;
— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Дражевић Драгомира Никола, Руњић Мате Љубо;

капетан на воен брод: Кљајић Петра Стојан;
капетан на фрегата: Беламарић Анте Казимир, Милошевић Митра Веселин;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Димитровски Ташка Ђорђе;

капетани на воен брод: Брујић Андрије Трифун, Морети Александра Фридрих, Трбојевић Ђуре Урош;

потполковници: Беатовић Илије Душан, Божовић Новака Миладин, Гладовић Николе Милутин, Илић Јована Никола, Кадијевић Душана др Стеван, Крофлич Здравка Бранко, Малбаша Светозара Николе, Пејчић Светозара Ненад, Тошовић Лазара Сретен;

капетани на фрегата: Церовина Данила Борислав, Ђурђевић Ђурђа Драгољуб, Шкорјанец Станка Станислав, Топлак Хуга Љубоје, Златановић Мило-рада Михајло;

мајор Масникоса Миће Душан;

капетан I класа: Томанић Андрије Емил;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Боровић Јована Бранко, Бујаш Јакова Младен, Четник Ђуре Стојан, Јовичић Бошка Драгољуб, Максимовић Дмитра Бранко, Матић Милутина Иван, Поповић Миладина Томислав;

мајори: Барада Ивана Блаженко, Чурчић Мате Винко, Дубравчић Анте Фране, Јаковљевић Јована Драган, Матошевић Шимуна Миле, Миличевић Манче Цветко, Шолак Николе Лазар, Вуксановић Богомира Мирослав;

капетани на корвета: Милосављевић Милутина Славко, Николић Радосава Угљеша;

капетани I класа: Бапић Љубе Дане, Бобанац Илије Владо, Боговац Гојка Никола, Ђукић Горића Стеван, Ерић Милана Предислав, Хуџин Антуна Никола, Ивановић Властимира Бранислав, Каличанин Радоја Љубица, Колашинац Радомира Мило-рад, Ковачевић Стјепана Иво, Лалић Раде Милан, Љубичић Радојка Милун, Ментовић Моше Менто, Милинковић Гајре Душан, Милошевић Радована Њољак Панић Димитрија Драгољуб, Подобник Алојза Франц Прашчевић Вука Славко, Приморац Квирина Влахо, Сокић Саве Дико, Станишић Слободана Радина, Шормаз Вида Петар, Шуча Дамјана Никола, Таталовић Игнатија Душан, Угробичић Бранка Анте;

Славомир, Савановић Стеве Мићо, Шермет Стипе Љубомир, Штимац Мартина Милан, Томчић Тодора Јован, Весовић Милана Сретен, Витомировић Лазара Стеван, Влајчевић Јосипа Иван, Вучелић Павиља Михаило, Завиршек Томаша Јоже, Жарковић Драге Трифун;

постари водници I класа: Антић Станка Слободан, Антонијевић Ранка Томислав, Баиловић Љубе Слободан, Бан Антонија Рудолф, Бегоња Јакова Шиме-Нико, Бершнак Иван Антон, Боначић-Сарго Луке Зорислав, Братић Рајмонда Виктор, Цветковић Ђорђа Живојин, Ђосо Раде Божо, Гајић Андрије Ђуро, Гајић Милвана Живадин, Галиновић Јерка Никола, Јанковић Драшка Сергије, Јањанин Петра Драган, Јазић Драгана Станко, Јокић Мирка Душан, Јозанчић Жарка Милодраг, Јовановић Вукојиче Милан, Калањ Вује Обрад, Корица Саве Душан, Ковачећ Петра Перо, Ковачевић Душана Ђураћ, Кузманић Анте Анте, Лазић Станисава Милосав, Попарић Јосипа Јосип, Мариновић Петра Франо, Марковић Недељка Небо, Медич Лазе Коста, Михајловић Александра Мирослав, Милетић Игнатија Зоран, Милеуснић Јове Дане, Милојица Николе Драган, Мравичић Петра Ивица, Маглић Јожефа Мирослав-Јожеф, Опачић Јанка Перо, Палија Душана Милош, Палковић Петра Петар, Пантовић Стаменка Станислав, Павловски Трајана Ђорђе, Петровић Радисава Драган, Пилиповић Душана Марко, Попов Војислава Душан, Предојевић Савке Страхинца, Смољан Вице Фране, Србиновски Дорче Димитрије, Стаменић Велимира Вождар, Стаменковић Вуксана Јордан, Станић Стипана Иван, Стојановић Пејча Слободан, Стрелец Петра Иван, Шукловић Милосана Душан, Тодоровић Љубе Миливоје, Ускоковић Недељка Веселин, Вађина Ивана Франо, Влахов Јоакима Славко, Вукшић Милана Марко, Зобењица Душана Стево;

постари водници: Чуло Мате Винко, Ђосо Бошка Гојко, Ђупић Стевана Јован, Ђуковић Здравка Маринко, Гајић Душана Здравко, Илић Душана Славољуб, Јовановић Симе Душан, Крклец Штефице Владимир, Кукуљ Данице Саво, Максимовић Милорада Иван, Марковски Јована Томислав, Матош Филипа Борис, Миладиновић Предрга Миле, Миланић Јосе Марко, Митровић Александра Мирољуб, Мухвић Анђелка Антун, Николић Будимира Слободан, Радић Васе Гојко, Рашић Петра Младен, Ристић Радивоја Србољуб, Смиљанић Славко Божо, Станисављевић Србислава Милован, Тадић Марије Мирко, Врањеш Петра Момчило, Вук Омера Хасан;

воени службеници IV класа: Толић Фране Јосип, Заложник Франца Алојзије;

воени службеници VI класа: Лебар Стјепана Јосип, Лукшић Саве Љубица, Рајић Вјекослава Маријан;

воени службеници VII класа: Килбертус Златка Ивица, Зечевић Марка Петар;

граѓански лица на служба во ЈНА: Карабатић Грге Марин, Касум Василија Никола, Косановић Раде Немања, Кучер Јанеза Ивана, Мандаковић Јосипа Орландо, Марјановић Паје Лазо, Милићевић Иве Емилија, Модрушан Ивана Божо, Паун Ивице Милан, Петрић Ивана Јелена, Ројнић Ивана Ђино, Сокол Николе Јакица, Шпањич Боже Маргерита, Шумљак Фране Франо, Вишковић Антона Мирела, Вукшић Луке Иван,

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги во организирањето и зацврстувањето на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковници: Крамар Антуна Камило, Томашкић Романа Маријан;

капетан на воен брод: Вујиновић Мије Љубиша;
— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Дражевић Драгомира Никола, Руњић Мате Љубо;

капетан на воен брод: Кљајић Петра Стојан;
капетан на фрегата: Беламаирић Анте Казимир, Милошевић Митра Веселин;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Димитровски Ташка Ђорђе;

капетани на воен брод: Брујић Андрије Трифун, Морети Александра Фридрих, Трбојевић Ђуре Урош;

потполковници: Беатовић Илије Душан, Боковић Новака Миладин, Гладовић Николе Милутин, Илић Јована Никола, Кадијевић Душана др Стеван, Крофлич Здравка Бранко, Малбаша Светозара Николе, Пејчић Светозара Ненад, Тошовић Лазара Сретен;

капетани на фрегата: Церовина Данила Борислав, Ђурђевић Ђурђа Драгољуб, Шкорјанец Станка Станислав, Топлак Хуга Љубоје, Златановић Милорада Михајло;

мајор Масникова Миће Душан;

капетан I класа: Томашкић Андрије Емил;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Боровић Јована Бранко, Бујаш Јакова Младен, Четник Ђуре Стојан, Јовичић Бошка Драгољуб, Максимовић Дмитра Бранко, Матић Милутина Иван, Поповић Миладина Томислав;

мајори: Барада Ивана Влаженко, Чурчић Мате Винко, Дубравчић Анте Фране, Јаковљевић Јована Драган, Матошевић Шимуна Миле, Миличевић Манче Цветко, Шолак Николе Лазар, Вуксановић Богомира Мирослав;

капетани на корвета: Милосављевић Милутина Славко, Николић Радосава Угљеша;

капетани I класа: Бапић Љубе Дане, Бобанац Илије Владо, Боговац Гојка Никола, Ђукић Горића Стеван, Ерић Милана Предислав, Хуђин Антуна Никола, Ивановић Властимира Бранислав, Каличанин Радоја Љубица, Колашинац Радомира Милорад, Ковачевић Стјепана Иво, Лалић Раде Милан, Љубичић Радојка Милун, Ментовић Моше Менто, Милинковић Гавре Душан, Милошевић Радована Новак Панић Димитрија Драгољуб, Подобник Алојза Франц Прашчевић Вука Славко, Приморац Квирина Влахо, Сокић Саве Дикс, Станискић Слободана Радина, Шормаз Виле Петар, Шуча Дамјана Никола, Таталовић Игњатија Душан, Угробичић Бранко Анте;

ко, Пуцар Ђуре Невежа, Рељић Бранка Божићар, Росић Јуре Илонка, Розић Видана Никола, Сагај Рудолфа Габриела, Секулић Марка Србослав, Сицић Светимира Ивица, Сикирић Ловре Маринко, Славнић Јосипа Бруно, Шерић Анте Винка, Шијан Илије Милан Шитић Андрије Богдан, Тотх Анте Гордана, Вукмир Николе Земира, Вуковић Мате Марија, Здравковић Његослава Даворка;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постари водници: Божић Војислава Зоран, Латиновић Милана Југослав; Лончар Николе Бранко, Мишковић Ђорѓа Станко, Вуксановић Вуксана Радомир;

водници I класа: Алић Мурата Цевад, Атанасов Кирила Стојан Бабић Добрила Миладин, Долић Мухарема Енес, Ковачевић Ђуре Драган, Курилић Радослава Радивој, Љубичић Илије Петар, Медвар Мишка Иван, Милосављевић Станимира Милан, Поњарац Неђе Радислав, Рилак Милована Бошко, Сесар Јуре Франо, Срдић Даце Милан, Станковић Радивоја Милован, Суботић Живорада Милојко, Шилевинац Драгутина Драгутин, Шпањевић Божићара Предраг, Тодоровић Милосава Предраг Томић Јована Миодраг, Туркаљ Драгана Жељко, Витњевић Стеве Милорад, Вучковић Младена Свето;

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковник Раћен Крсте Павле;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Ђеранић Ђорѓа Душан, Марковић Радивоја Миладин;

капетани I класа: Гајић Драгољуба Воривоје, Јовановић Љубомира Никола;

заставник I класе Грујић Драгише Саво;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

капетани I класа: Миланковић Радета Слободан Спасић Јована Вукановић Живковић Велимира Милован;

заставници I класа: Анђелковић Стојана Урош, Хамовић Данила Никола, Скоко Ђорѓа Петар;

заставници: Алексић Радосава Драгиша, Миљковић Животина Ђорђе, Врањешчевић Момчила Ђураћ;

постар водник I класа Видановић Драгана Александар;

воен службеник IV класа Куљак Ивана Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓански лица на служба во ЈНА: Костић Јелисија Радомир, Митровић Стевана Момчила, Радивојац Ђурѓа Саво;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

постар водник I класа Петровић Ђуре Сава;

граѓански лица на служба во ЈНА: Антонијевић Раденка Миодраг, Матић Рафаила Милош;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Голубовић Стојана Љуба, Игић Драгутина Јелисавка, Кранчевић Николе Даринка, Манце Јакова Фердинанд, Николић Танасија Миливоје, Новта Јанка Бошко, Павловић Благоја Радојка Пинтер Јанеза Едвард, Попов Матије Митра, Радаковић Мила Милица, Радловић Петра Милица, Сејрани Биљана Куртиш, Старчевић Јосе Марија, Толић Алојза Блаженка, Живковић Благоја Стамен;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковник: Радловић Николе Миле;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковник Станишић Константина Тихомир;

потполковници: Бунтин Ненада Обрад, Косановић Мила Станица, Павловић Божићара Радомир, Томић Аврама Душан,

мајори: Алексић Рада Јован, Крајновић Лазара Драгољуб;

заставници I класа: Јорѓић Станка Теодор, Петровић Стојана Милан, Стаменић Јанка Марко, Селаковић Милана Симеун, Стојковић Јосифа Милорад;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетан Мишовски Ристе Сидор;

заставник I класа Јовичић Богдана Милорад;

заставник Трпески Микајла Јордан;

постар водник I класа Опреј Ане Стеван;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник Седлецки Милана Владимир;

— за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на нашата земјата и за заслуги на организирање и зацврстување на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковници: Бутиган Ивана Мартин, Зеџ Митра Саво;
воен службеник II класа Раденовиќ Благоје Миленко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

воени стужбеници IV класа: Ахлин Миленка Загорка, Јутрониќ Славка Милева;

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковник Савиќ Вукадина Саво;
воени службеници II класа: Ракиќ Николе Живојин, Шарик Данила Ђуро;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Бошковиќ Милосава Глишо, Павичиќ Антуна Михајло;
потполковник Милановиќ Јована Перо;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Анѓелковиќ Живојина Радивоје, Вијелиќ Николе Никола;

мајори: Кесиќ Марка Михајло, Зечевиќ Мирка Милан Живановиќ Живорада Живко;

капетан I класа Причевиќ Луке Сава;

капетан Маринковиќ Радомира Живојин;

заставници I класа Благојевиќ Милића Станимир, Војовиќ Недељка Милан Дракиќ Филипа Димитрије, Ђорђевиќ Животе Светолик, Митевски Крете Глигор, Митровиќ Спасоја Војислав, Недељковиќ Ђорѓа Јордан Остојиќ Филипа Ђуро Пуцаревиќ Душана Милутин, Вечерина Јована Милан, Здравковиќ Петра Бранислав;

заставници: Ђорђевиќ Милорада Правољуб, Илиќ Миливоја Светозар Јеремиќ Драгољуба Милован, Јовановиќ Благомира Миливоје, Марковиќ Рајка Ранко Орел Илије Миле, Стојадиновиќ Стојана Светомир, Ступар Пере Станко, Петровиќ Станислава Коста;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковник Томиќ Радована Добривоје;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓанско лице на служба во ЈНА Милошиќ Милутина Гордана;

— за примерна работа во развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани: Милиќ Гаврила Милорад, Николиќ Радише Драгутин;

поручници: Јевђовиќ Милоша Драгољуб, Пешиќ Александра Михајло, Вукашиновиќ Радивоја Љубиша;

постар војник Божиќ Лазе Милорад;
граѓански лица на служба во ЈНА: Ђуранкич Андреа Јанош, Војводиќ Лазе Слободан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водници I класа: Ерцег Милоша Ненад, Крајиниќ Ненада Миро, Милосављевиќ Милована Момчило;

— за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во развивањето или зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковници: Босанчиќ Душана Јово, Кордиќ Будимира Љубомир, Рабреновиќ Саве Витомир, Зеџ Миливоја Љубомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

Н НА У О О ЦРВ Н О З

полковници: Адамовиќ Мила Бранко, Булатовиќ Тодора Милорад, Ђурановиќ Мила Милош;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓански лица на служба во ЈНА: Луниќ Ђуре Бранка, Маловиќ Радована Љиљана, Матиќ Славка Томислав, Теофиловиќ Светомира Верослава, Војводиќ Миливоја Сретен;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во воите единици и установи.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

полковници: Глинтиќ Владимира Радиша, Триван Јована Урош;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковници: Драгојловић Милорада Првослав, Ђурковић Милоша Милан, Савец Лазара Бранислав; потполковници: Бауцац Петра Димитрије, Ђаласан Милоша Вукашин, Џигурски Димитрија Ђорђе, Ивановић Војислава Здравко, Јоксимовић Богосава Велисав, Јовановић Чедомира Велибор, Јурџан Блажа Ђино, Мандић Милана Александар, Марковић Десимира Мирослав, Милошевић Бранка Новак, Скендерија Војина Новак, Станковић Русина Радојко, Стојковић Сретена Будимир, Шегвић Шпире Анте, Шкопеља Шпире Мирко, Томић Миливоја Радован, Уверић Александра Живојин; капетан на фрегата Јовановић Дадила Милија; мајор Јакшић Дана Ђураћ; капетани I класа Јанковић Михаила Бранислав, Милутиновић Драгољуба Радован, Мишовић Митра Слободан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетани I класа: Иваниш Миљка Душко, Костов Јордана Ефрем, Костић Благоја Петар, Кртолица Радослава Његослав, Стојановић Миленка Слободан; капетани: Драгутиновић Андрије Митар, Савковић Милутина Петар; заставници: Михајловић Стојча Томо, Станојевић Живојина Драгољуб, Вељић Драгоја Душан, Веселиновић Ђенђија Момчило, Живковић Љубомира Властимир; постари водници I класа: Милошевић Селимира Јован, Николиновић Петра Костадин; граѓански лица на служба во ЈНА: Биберчић Кирила Ђорђе, Николич Чедомира Јован, Николић Драгољуба Слободан, Станковић Николе Ђорђе;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник Савић Жарка Васо;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

потполковник Миџковић Миладина Милош; воен службеник III класа Малишић Арсе Маринко;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

капетан на воен брод Вићентић Војидара Слободан;

— за особени заслуги на делото ширење на братството меѓу напите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите и народностите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Бакрач Томе Ахим, Хаџић Радована Саво;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Чоловић Видака Коста, Павловић Ивана Момчило Полић Сретена Раде, Радовић Радула Саво, Томић Михаила Душан; потполковници: Ђелогрлић Јована Василије, Ђирић Ивана Радослав, Јанковић Синише Богомир, Торбица Мане Милан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник Илиевски Кире Методија; мајори: Јанковић Љубе Батрић, Стојковић Благоја Радомир, Вуковић Милорада Љубиша; капетани I класа: Будечевић Миодрага Радмило, Чолевић Војина Петар, Ђукић Јагоша Радосав, Ивковић Станоја Милан, Јочић Момчила Славимир, Коџић Стојана Будимир, Петровић Милана Живоград, Полутак Сејде Мустафа, Вићентић Милована Здравко; заставници I класа: Денчић Јеврема Војислав, Гавриловић Властимира Миодраг, Марковић Радојка Момчило, Машић Недељка Војислав, Стефановић Недељка Станче; заставници: Богуновић Рајка Стеван, Гоџић Миливоја Голуб, Јевђовић Матије Милић, Кантар Марка Перо, Младеновић Драгомира Драгослав, Рабак Антона Ђино, Риџан Јосипа Иван, Рукавина Јосипа Иван, Шормаз Војидара Илија; воен службеник III класа Петронијевић Велимира Лазар; воен службеник VIII класа Костадиновић Милана Миланка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Амзи Фидана Адем, Билајбеговић Мехмедалије Муриса, Делић Живка Насти, Грујин Чедо Бошко, Ивановић Сретена Загорка, Крантић Живка Станија, Миленковић Ђуре Ката, Милосављевић Петронија Јагода, Николић Ристе Влашка, Петровић Милана Драгица, Рајовић Недељка Јагодинка, Тодоровић Боривоја Данка;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

граѓански лица на служба во ЈНА: Ђуровић Момчила Радомир, Ристић Танасија Радмила.

Бр. 106
22 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Џијетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
295. Одлука за износот на надоместот за користење на годишен одмор — — — —	817	312. Список на готовите лекови за употреба во ветеринарството за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари 1980 година до 30 април 1981 година — — — — —	841
296. Уредба за евиденцијата на средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи — — — — —	817	313. Правилник за измена на Правилникот за метролошките услови за индукциони броила за електрична енергија, со класа на точност 2,5 — — — — —	844
297. Одлука за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) — — — — —	832	314. Правилник за техничките нормативи за изградба на објекти на високоградба во сеизмички подрачја — — — — —	844
298. Одлука за Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на обединетите нации за помош на децата (UNICEF) — — — — —	833	315. Правилник за југословенскиот стандард за цементен малтер — — — — —	855
299. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO) — — — —	834	316. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за испитување на текстил — — — — —	855
300. Одлука за Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација — — — — —	834	317. Правилник за југословенскиот стандард за електронски мерни инструменти — —	855
301. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта — — — — —	835	318. Правилник за југословенскиот стандард за биполарни трансформатори — — —	856
302. Одлука за начинот на враќање на повеќе наплатениот надомест за патишта за странските возила што ги користат патиштата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	835	319. Правилник за југословенските стандарди за керамички плочки — — — — —	856
303. Одлука за претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ за 1981 година — — — — —	836	320. Правилник за југословенскиот стандард за бетон — — — — —	857
304. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на имотот и лицата што можат да се осигурат кај странски осигурителни организации — — — —	836	321. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжителното атестирање на електрични апарати за домаќинство — — —	857
305. Одлука за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — —	836	322. Наредба за дополние на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак — — — — —	858
306. Одлука за начинот и условите за користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — — —	837	323. Одлука за начинот на примање во депозит девизи на граѓаните што се водат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите — — —	858
307. Одлука за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации — — — —	837	324. Одлука за условите и начинот на учество на Ичтересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи во трошоците за поправка и замена на електричен и гасен бојлер, односно казан во бојлер и казан во печка на царсто гориво во станот — — — — —	860
308. Правилник за книговодствените исправи врз основа на кои се засноваат книжењата за претпријатија, погони и други работни единици во странство — — — —	839	325. Одлука за измена и дополние на Одлуката за одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите на сојузните органи — — — — —	861
309. Правилник за измени на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	840	Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации — — — — —	861
310. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — — —	840	Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за складирање на нафта и нафтени деривати — — — — —	861
311. Правилник за дополние на Правилникот за утврдување на критериумите за вршење на работа во смени на железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај — — — — —	840	Укази — — — — —	861
		Назначувања и разрешувања — — — — —	862
		Одлучувања — — — — —	863